

# Blu-ray диск/DVD Систем на ДОМАШНО КИНО

**Упатства за работа**

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не монтирајте ја направата во затворен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Врз апаратот не ставајте извори на отворен орган, на пример свеќи.

За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз апаратот.

Не ги изложувајте батериите или апаратот со инсталирани батерии на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за монтирање.

Само за употреба во затворени простории.

## ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray диск / DVD Систем на домашно кино е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

CAUTION	CLASS 3R MISLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT	KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNE.
VARNING	KLASS 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR ÖPPNAN OCH ÅR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO!	AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN AILISTAMISTA.
警告	打开时有3R类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。
注意	打開時有3R類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Ovaа направа е класификувана како CLASS 3R LASER производ. Кога ќе се отстрани заштитното куќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите.

Oвој знак е лоциран на куќиштето коешто го заштитува ласерот во заградениот простор.



Ovaа направа е класификувана како CLASS 1 LASER производ. Oвој знак е лоциран на задната надворешна површина.

## За потрошувачите во Европа



**Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применливо**

## во Европската унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Oвој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. За подетални информации за

рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.



**Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други**

## европски земји со посебни системи на собирање)

Oвој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на EУ.

Производителот на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапан. Овластениот претставник за ЕМС и безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За какви било проблеми со услугата или со гаранцијата повикајте се на адресите дадени во посебните документи за услуга или гаранција.

## За потрошувачите во Австралија

Оваа опрема треба да се монтира и да работи на растојание од најмалку 20 cm до радијаторот и телото на лицето (вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите и стапалата).

## За главниот дел

Плочата со името е лоцирана на задната надворешна површина.

## Мерки за претпазливост

### За струјните извори

- Делот не е исклучен од главниот вод сè додека е поврзан со АС штекерот, дури и ако самиот дел е исклучен.
- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите абнормалности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од АС штекерот.

### За гледање 3D видео слики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D видео слики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D видео слики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе варираат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D видео слики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или Blu-ray диск содржината репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D видео слики.

Возрасните треба да внимаваат на малите деца за да се осигураат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

## За безжичниот трансвер (EZW-RT50) и Blu-ray диск/DVD приемникот (HBD-L800) (За потрошувачите во Австралија)

Оваа опрема треба да се монтира и да работи на растојание од најмалку 20 cm до радијаторот и телото на лицето (вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите и стапалата).

## За безжичниот трансвер (EZW-RT50) и Blu-ray диск/DVD Систем на домашно кино (BDV-L600/BDV-L800/BDV-L800M) (За потрошувачите во Европа)

Видете „Информации за согласност на безжичниот производ“ (дадено).

## Заштита од копирање

Бидете известени за напредните системи за заштита од копирање користени кај Blu-ray дискот<sup>TM</sup> и кај DVD медиумот. Овие системи, наречени AACС (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање на содржина), може да содржат некои ограничувања на репродуцирањето, аналоген излез и други слични карактеристики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги присвои или промени своите правила за ограничување по времето на купување.

## Авторски права и заштитни знаци

• Овој систем е обединет со Dolby\* Digital и со DTS\*\* Digital Surround System.

\* Произведено со дозвола од Dolby Laboratories. Dolby и двојниот-D симбол се заштитни знаци на Dolby Laboratories.

\*\* Произведено со дозвола под Патенти на САД #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други, издадени и во процес на издавање, патенти на САД и светски патенти. DTS, DTS-HD и симболот се регистрирани заштитни знаци и DTS-HD Главно аудио и DTS логоата се заштитни знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

• Овој систем вклучува High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.

• Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.

• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се заштитни знаци на асоцијацијата Blu-ray диск.

• „Blu-ray диск“ е заштитен знак.

• „Blu-ray диск“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ логоата се заштитни знаци.

• „Blu-ray 3D“ и „Blu-ray 3D“ логото се заштитни знаци на асоцијацијата Blu-ray диск.

• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.

• „AVCHD“ и „AVCHD“ логото се заштитни знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.

• „XMB“ и „cross media bar“ се заштитни знаци на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.

• „PLAYSTATION“ е заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.

• Технологијата за препознавање на музика и видео и сродни податоци се обезбедени од Gracenote®. Gracenote е индустрискиот стандард за технологијата за препознавање на музика и за доставување на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray диск и музички или податоците поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до денес Gracenote. Gracenote софтвер, авторско право © 2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овој производ и услуга. Видете ја интернет страницата на Gracenote за детална листа на применливи патенти на Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, логото и логотипот на Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Gracenote во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



• Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификациски знак на Wi-Fi здружението.

• Знакот Wi-Fi Protected Setup™ е знак на Wi-Fi здружението.

• „Wi-Fi CERTIFIED“™ и „Wi-Fi Protected Setup“™ се заштитни знаци на Wi-Fi здружението.

• „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“ се заштитни знаци на Sony Corporation.

• Технологијата и патентите MPEG Layer-3 аудио кодирање со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.



• Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone, соодветно, и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Забележете дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безбедноста на изведба.

• Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Забранета е употреба или дистрибуција на оваа технологија во надвор без соодветната дозвола(и) од Microsoft. Сопствениците на содржината ја користат технологијата Microsoft PlayReady™ за пристап до содржина за да ја заштитат

својата интелектуална сопственост, вклучувајќи содржина со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае на незаштитената содржина или на содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.

- Логото DLNA®, DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитни знаци, услужни знаци или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance.
- Сите други заштитни знаци се заштитни знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите системски имиња и имиња на производи генерално се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на производителите. ™ и ® знаците не се назначени во овој документ.

## За овие упатства за работа

- Упатствата за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Исто така можете да ги користите контролите на главниот уред ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за BD, DVD, Супер аудио CD или CD освен ако во текстот или во сликите не е поинаку назначено.
- Упатствата во овој прирачник се за BDV-L800, BDV-L800M и BDV-L600. BDV-L600 е моделот кој се користи како пример. Секоја разлика во операцијата во текстот е јасно истакната, на пример, „BDV-L600 само“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Единиците прикажани на ТВ екранот може да варираат во зависност од областа.
- Стандардната поставка е подвлечена.

# Содржина

За овие упатства за работа.....	5
Отпакување .....	7
Индекс на делови и контроли.....	10

## Почеток

<b>Чекор 1: Монтирање на системот .....</b>	<b>17</b>
<b>Чекор 2: Поврзување на системот .....</b>	<b>19</b>
<b>Чекор 3: Изведување на [Easy Setup] (Брзо поставување) .....</b>	<b>33</b>
<b>Чекор 4: Избирање на изворот ....</b>	<b>34</b>
<b>Чекор 5: Уживање на сараунд звук.....</b>	<b>35</b>

## Репродукција

Репродукција на диск.....	37
Репродуцирање од USB уред .....	38
Уживање со iPod/iPhone .....	39
Репродуцирање преку мрежа.....	41
Достапни опции .....	44

## Прилагодување на звукот

Избор на ефектот да соодветствува на изворот .....	47
Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал.....	47
Уживање на сложен преносен звук ....	48

## Пребарувач на станици

Слушање на радиото .....	49
Користење на Системот на радио податоци (RDS) .....	50

## Други операции

Користење на функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) за „BRAVIA“ Sync.....	51
Поставување на звучниците.....	52
Користење на бројачот за спиење.....	53
Деактивирање на копчињата на главниот дел .....	54
Контролирање на вашиот ТВ или на другите компоненти со дадениот далечински управувач.....	54

Штедење на струја во режим на подготвеност.....	56
Пребарување на интернет страници .....	56
Понатамошни поставки за безжичниот систем.....	58
Поставување на мрежата .....	60

## Поставки и прилагодувања

Користење на екранот за поставки ....	64
[Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач).....	65
[Network Update] (Мрежно ажурирање) .....	65
[Screen Settings] (Поставки на екранот) .....	65
[Audio Settings] (Аудио поставки) .....	67
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за BD/DVD гледање)....	68
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) .....	68
[Music Settings] (Поставки за музика) .....	69
[System Settings] (Системски поставки).....	69
[Network Settings] (Мрежни поставки) .....	71
[Easy Setup] (Брзо поставување).....	72
[Resetting] (Ресетирање).....	72


## Дополнителни информации

Мерки за претпазливост .....	73
Забелешки за дисковите.....	74
Решавање проблеми.....	75
Дискови кои се репродуцираат .....	81
Типови датотеки кои се репродуцираат .....	82
Поддржани аудио формати.....	83
Спецификации .....	84
Листа за код на јазик .....	86
Индекс .....	87


# Отпакување

## BDV-L800/BDV-L800M


- Главен дел (1)



- Предни звучници (2)



- Субвуфер (1)



- FM жична антена (воздушна) (1)



или


- Далечински управувач (далечинско) (1)



- R6 (големина AA) батерии (2)



- Држач за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Видео кабел за држач за iPod/iPhone (1)




- USB кабел (1)



- Капак за држач (1)




- Безжични трансивери (EZW-RT50) (2)




- AC адаптер (1)



- AC кабел за струја (главен вод) (1)




- Држачи за звучник (2)




- Навртки (сребрени) (2)



- Држач за на сид А (1)




- Држач за на сид В (1)




- Упатства за работа (само австралиски модели)
- Упатство за брз почеток
- Упатство за монтирање на звучник
- Упатство за монтирање на главниот дел
- Информација за дозволата на софтверот
- Информации за согласност на безжичниот производ
- Гаранција
- Прирачник (само европски модели)

## BDV-L600


- Главен дел (1)



- Предни звучници (2)



- Субвуфер (1)



- FM жична антена (воздушна) (1)



- Далечински управувач (далечинско) (1)



- R6 (големина AA) батерии (2)



- Држач за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)




- Видео кабел за држач за iPod/iPhone (1)



- USB кабел (1)



- Капак за држач (1)



- Безжични трансивери (EZW-RT50) (2)



- AC адаптер (1)



- AC кабел за струја (главен вод) (1)



- Упатства за работа (само австралиски модели)

- Упатство за брз почеток

- Упатство за монтирање на звучник

- Упатство за монтирање на главниот дел

- Информација за дозволата на софтверот

- Информации за согласност на безжичниот производ


- Гаранција

- Прирачник (само европски модели)



## Подготвување на далечинскиот управувач


Внесете две R6 (големина AA) батерии (дадени) со спојување на краевите  $\oplus$  и  $\ominus$  на батериите со знаците во преградата.



# Индекс на делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците назначени во заградите.

## Главен дел



- 1** Отвори за вентилација
- 2** Отвор за диск (страница 37)
- 3** Копчиња на нежен допир/индикатори

### ► (репродуцирај)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжи со репродукцијата).

Репродуцира презентација кога ќе се вметне диск што содржи JPEG датотеки (слики).

### ■ (прекини)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжи од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место коешто сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

### VOLUME +/-

Прилагодете ја јачината на звукот на системот.

### FUNCTION

Го избира изворот на репродуцирање.

### ▲ (исфрли)

Го исфрла дискот.

- 4** Далечински сензор
- 5** Екран на предна плоча
- 6** Осветлувачка LED (страница 69)

## За копчињата на нежен допир/индикатори

Овие копчиња функционираат кога индикаторите за копчињата на нежен допир се осветлени.


Можете да ги вклучите/исклучите индикаторите со поставување на [Illumination/Display] (Осветлување/Екран) (страница 69). Кога ќе го поставите [Illumination/Display] (Осветлување/Екран) на [Simple/Off] (Едноставно/Исклучено), индикаторите се исклучуваат. Во тој случај, допрете кое било копче на нежен допир. Кога индикаторите ќе се осветлат, допрете го посакуваното копче.

### Забелешка

- Овие копчиња функционираат кога нежно ќе ги допрете. Не притискајте на нив со прекумерна сила.

**Страничен поглед  
(без капакот на плочата)**

**Задна плоча**



**1** (USB) порт (лев) (страница 38)  
Се користи за поврзување на USB уред.

**2** (вклучено/подготвено)  
Го вклучува главниот дел или го поставува во режим подготвено.

**3** VIDEO OUT приклучок (страница 20)

**4** HDMI OUT приклучок (страница 20)

**5** HDMI IN 1 приклучок (страница 22)

**6** HDMI IN 2 приклучок (страница 22)

**7** LAN(100) терминал (страница 24)

**8** (USB) порт (заден) (страница 38)  
Се користи за поврзување на USB уред.


**9** TV DIGITAL IN (OPTICAL) приклучок  
(страница 20)

**10** ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL приклучок  
(страница 23)

**11** Безжичен трансивер (EZW-RT50/  
EZW-RT20) отвор (страница 26)  
EZW-RT50 е даден со системот.

## Екран на предна плочата


### За индикаторите на екранот на предната плоча



- 1** Го прикажува статусот на репродуцирање на системот.
- 2** Се осветлува кога е активирано повторно репродуцирање.
- 3** Се осветлува кога се прима стерео звук. (Само радио)
- 4** Се осветлува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 5** Се осветлува кога HDMI OUT приклучокот е правилно поврзан со HDCP (Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина)-соодветниот уред со влезот HDMI или DVI (Дигитално визуелно поврзување).
- 6** Се осветлува кога е исклучен звукот.
- 7** Го прикажува статусот на системот, како што е радио фреквенција итн.
- 8** Се осветлува кога се емитуваат 720p/1080i/1080p видео сигнали од приклучокот HDMI OUT.

# Субвуфер

## Предна плоча




### 1 LINK/STANDBY индикатор

Можете да го проверите статусот на безжичниот пренос помеѓу главниот дел и субвуферот.

Индикатор	Статус
Преминува во зелено.	Системот е вклучен, безжичниот пренос е активиран и се примаат звучни сигнали.
Преминува во портокалово.	Системот е вклучен, безжичниот пренос е активиран со функцијата Безбедна врска и се примаат звучни сигнали.
Брзо трепка зелено.	Безжичниот трансивер не е правилно внесен во отворот за безжичен трансивер.
Бавно трепка зелено или портокалово.	Безжичниот пренос е деактивиран.
Преминува во црвено.	Субвуферот е во режимот подготвено додека системот е во режимот подготвено или безжичното емитување е деактивирано.
Се исклучува.	Субвуферот е исклучен.
Трепка црвено.	Заштитата на субвуферот е активна.

## Задна плоча



### 2 SPEAKERS приклучоци

### 3 Отвори за вентилација

### 4 I/O (Струја) копче

Го вклучува/исклучува субвуферот.

### 5 SECURE LINK копче (страница 58)


Ја започнува функцијата Безбедна врска.

### 6 Безжичен трансивер (EZW-RT50/ EZW-RT20) отвор (страница 26)

EZW-RT50 е даден со системот.

## Далечински управувач

Копчињата за работа со системот се опишани подолу. Видете „Контролирање на вашиот ТВ или на другите компоненти со дадениот далечински управувач“ (страница 54) за копчињата за работа на поврзаните компоненти.



- Број 5, , PROG + и копчињата имаат допирна точка. Користете ја допирната точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.
- Имиња на копчињата што работат по притискање на TV или STB копчињата на оперативниот режим се назначени со жолта или зелена ознака.

### 1 (исфрли)

Го исфрла дискот.

### SPEAKERS TV↔AUDIO

Избира дали ТВ звукот се емитува од звучниците на системот или од звучниците на ТВ. Оваа функција работи

само кога ќе ја поставите [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 70).

### AV I/⏻ (вклучено/подготвено) (страница 54)

Го вклучува ТВ или друга компонента или го поставува ТВ или другите компоненти на режим подготвено.

### I/⏻ (вклучено/подготвено) (страници 33, 49)

Го вклучува системот или го поставува во режим подготвено.

### 2 Копчиња со броеви (страници 50, 54)

Ги внесува броевите на насловот/главите, бројот на претходно поставената станица итн.

### ENTER

Го внесува избраниот член.

### 3 Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)

Копчиња со кратенки за избирање на членови од некои BD менија (може да се користи и за Java интерактивните операции на BD).

### 4 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на BD или DVD.

### POP UP/MENU

Го отвора или затвора менито кое се појавува на BD-ROM или менито на DVD.

### OPTIONS (страници 35, 44, 57)

Го прикажува менито за опции на ТВ екранот или на екранот на предната плоча. (Локацијата се разликува според избраната функција.)

### RETURN

Се враќа на претходниот екран.

/ / /

Го поместува означувањето на прикажаниот член.

(влез)

Го внесува избраниот член.

**5 FUNCTION (страници 34, 49)**

Го избира изворот на репродуцирање.

**HOME (страници 33, 49, 52, 56, 58, 60, 64)**

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

**SOUND MODE (страница 47)**

Го избира режимот за звук.

**6 Копчиња за операцијата репродуцирање**

Погледнете „Репродукција“ (страница 37).

**◀◀/▶▶ (претходно/следно)**

Прескокни до претходната/следната глава, песна или датотека.

**◀•/•▶ (повторно репродуцирај/оди напред)**

Кратко повторно репродуцирање на тековните сцени за 10 секунди./Кратко премотување напред на тековните сцени за 15 секунди.

**◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзни кадар)**

Брзо премотување назад/напред на дискот за време на репродуцирањето. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Активира забавено репродуцирање кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза. Репродуцира еден по еден кадар кога ќе се притисне во режим на пауза.

Забавеното и репродуцирањето на еден кадар не се достапни за Blu-ray 3D дисковите.

**▶ (репродуцирај)**

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжи со репродукцијата).

Активира репродуцирање со еден допир (страница 51) кога системот е вклучен и (страница 35) поставен на „BD/DVD“ функцијата.

**|| (пауза)**

Паузира или повторно започнува репродуцирање.

**■ (прекини)**

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжи од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место коешто сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

**Копчиња за управување со радиото**

Погледнете „Пребарувач на станици“ (страница 49).

**PRESET +/-**

**TUNING +/-**

**7 ✖ (безгласност)**

Привремено го исклучува звукот.

**ⓄⓄ (аудио) (страници 47, 48)**

Го избира аудио форматот/песната.

**◀ (јачина на звукот) +/- (страница 49)**

Ја прилагодува јачината на звукот.

**DISPLAY (страници 38, 41, 56)**

Ги прикажува информациите за репродуцирање и веб пребарување на ТВ екранот.

Ги прикажува претходно поставената радио станица, фреквенцијата итн. на екранот на предната плоча.

Ја прикажува информацијата за текот на екранот на предната плоча кога функцијата е поставена на друго освен на „BD/DVD“. Кога системот е поставен на функцијата „HDMI1“, „HDMI2“ или „TV“, информацијата за текот се појавува само кога на влезот е дигитален сигнал.

Информацијата за текот може да не се појави во зависност од текот или објектот што се декодира.

**SLEEP (страница 53)**

Го поставува бројачот за спиење.

**8 ⋯ (превод) (страница 68)**

Го избира јазикот за превод кога на BD-ROM/DVD VIDEO се снимени повеќејазични преводи.

**9 Копчиња за режимот на работа  
(страница 54)**

Ја менува компонентата со која се управува на далечинскиот управувач.

BD: Можете да управувате со овој Blu-ray диск/DVD Систем на домашно кино.

TV: Можете да управувате со ТВ.

STB: Можете да управувате со кабелската кутија, дигиталниот сателитски приемник, дигиталниот видео приемник итн.

**♡ (омилени)**

Ги прикажува интернет содржините додадени кон Листата на омилени.

Можете да зачувате 18 омилени интернет содржини.




## Чекор 1: Монтирање на системот

Можете да изберете една од трите позиции за монтирање на главниот дел: во вертикална позиција, во хоризонтална позиција или на сид. За детали, погледнете „Избирање на позиција за монтирање на главниот дел“ (страница 28).

Исто така можете да ги монтирате предните звучници на сид. За детали, погледнете во дадениот „Водич за монтирање на звучниците“.


### Како да го поставите системот

Монтирајте го системот според сликите подолу.



#### Забелешка

- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучници прикачени на звучниците на посебно обработен (со восок, со масло, полиран итн.) под, бидејќи како резултат може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Оставете простор за вметнување/вадење на дискот (приближно 15 cm) на десната (отворот за диск) страна од главниот дел кога во близина поставувате некој објект.




- Не потпирајте се и не закачувајте звучник, бидејќи може да падне.
- Може да дојде до искривување на сликата на ТВ екранот во зависност од локацијата на субвуферот. Во тој случај, поставете го субвуферот подалеку од ТВ.
- Не ги блокирајте отворите на вентилацијата на главниот дел (страница 10).
- Дваа предни звучници поставете ги раздвоени на исто растојание од позицијата на слушање (A).

- Предните звучници треба да бидат разделени најмалку 0,6 m.
- Поставете ги предните звучници напред пред ТВ. Осигурете се дека нема пречки пред звучниците.
- Двата предни звучници треба да бидат насочени право напред. Не поставувајте ги звучниците под агол.

### Напомена за управување со субвуферот

Кога го подигате субвуферот не држете го за средниот отвор. Двигателот (драјверот) на звучникот може да се оштети. Кога го подигате субвуферот, држете го одоздола.



### Совет

- Препорачливо е да го оставите субвуферот на цврст под.
- Можете да го поставите субвуферот лево или десно од главниот дел, пред позицијата за слушање.

## Чекор 2: Поврзување на системот

За поврзување на системот, прочитајте ги информациите на следните страници.

Не поврзувајте ги АС каблите за струја (главни водови) од главниот дел и субвуферот во сиден штекер (главен) сè додека не ги направите сите други поврзувања.


### Забелешка

- Кога ќе поврзете друга компонента со контрола на звук, намалете го звукот на другите компоненти до ниво каде што звукот не е изобличен.

### Поврзување на звучниците со субвуферот


Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците на SPEAKERS на субвуферот.

Кога ги поврзвате со субвуферот, внесете ја спојката сè додека не кликне.



### Отстранување на плочата на капакот на главниот дел

Пред да ги поврзете каблите, отстранете ја плочата на капакот од главниот дел.



Нежно притиснете ја плочата на капакот (A), а потоа лизгајте ја настрана.


## Поврзување на ТВ

Поврзување на системот со вашиот ТВ за да се прикаже сликата на системот на вашиот ТВ и слушање на ТВ звукот преку звучниците на системот.

Во зависност од приклучоците и функциите на вашиот ТВ, изберете го методот на поврзување.

- Кога вашиот ТВ има HDMI приклучок што е обележан со „ARC\*\*“: Поврзување **(A)**
- Кога вашиот ТВ има HDMI приклучок: Поврзувања **(A)** и **(C)**
- Кога вашиот ТВ нема HDMI приклучоци: Поврзувања **(B)** и **(C)**



### Видео поврзувања




### Аудио поврзување



Задна плоча на главниот дел



Проток на сигнал



\* Audio Return Channel. За детали, погледнете „За Audio Return Channel“ (страница 21).

\*\* Достапно само кога вашиот ТВ е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

### **А Поврзување на HDMI кабел**

Ако вашиот телевизор има HDMI приклучок, поврзете го ТВ со HDMI кабел со голема брзина. Ова ќе обезбеди подобар квалитет на сликата споредено со другите видови на врски. Кога се поврзувате со HDMI кабел со голема брзина, треба да го изберете типот на излезен сигнал кога го изведувате [Easy Setup] (Брзото поставување) (страница 33). За понатамошни поставки за HDMI, погледнете „[HDMI Settings] (HDMI поставки)” (страница 70).

#### **За Audio Return Channel**

Ако вашиот ТВ е компатибилен со функцијата Audio Return Channel, врска со HDMI кабел со голема брзина исто така испраќа дигитален аудио сигнал од ТВ. Не треба да направите посебна аудио врска за слушање на звукот од ТВ. За поставување на функцијата Audio Return Channel, видете [Audio Return Channel] (страница 70).

### **Б Поврзување на видео кабел**

Ако вашиот ТВ нема HDMI приклучок, направете го ова поврзување.

### **С Поврзување на дигитален оптички кабел**

Оваа врска испраќа аудио сигнал од ТВ до системот. За да слушате ТВ звук преку системот, направете го ова поврзување. Со оваа врска, системот прима Dolby Digital сложен преносен сигнал и можете да уживате во сложен преносен звук.


#### **Забелешка**

- Можете да уживате во ТВ звукот со избирање на функцијата „TV“ (страница 34).

## Поврзување на другите компоненти со HDMI (OUT) приклучок

Можете да ја поврзете компонентата којашто има HDMI (OUT) приклучок, како што се телевизиски приемник/дигитален сателитски приемник или PLAYSTATION®3 итн., со HDMI кабел со голема брзина. Врската со HDMI кабел со голема брзина може да испраќа и видео и аудио сигнали. Со поврзување на системот и компонентата користејќи HDMI кабел со голема брзина, можете да уживате во дигитална слика и звук со висок квалитет преку HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучок.

Задна плоча на главниот дел




### Забелешка

- Видео сигналите од HDMI IN 1/2 приклучоците се испраќаат до HDMI OUT приклучокот само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
- За да се испрати аудио сигнал од HDMI IN 1/2 приклучоците до HDMI OUT приклучокот, можеби ќе треба да ги промените поставките на аудио излезот. За детали, погледнете [Audio Output] (Аудио излез) во [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 67).
- Можете да го смените аудио влезот на компонента којашто е поврзана со HDMI IN 1 приклучокот на TV DIGITAL IN (OPTICAL) приклучокот. За детали, погледнете [HDMI1 Audio Input mode] (Режим на HDMI1 аудио влез) во [HDMI Settings] (HDMI1 поставки) (страница 70). (Само европски модели.)

## Поврзување на антената (воздушна)

Задна плоча на главниот дел



### Забелешка

- Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM жичната антена (воздушна).
- По поврзување на FM жичната антена (воздушна), држете ја колку што е можно похоризонтално.

### Совет

- Ако имате слаб FM прием, користете 75-ohm коаксијален кабел (не е даден) за да го поврзете главниот дел со надворешна FM жична антена (воздушна).

## Поврзување со мрежата


### Забелешка

- За да го поврзете системот со вашата мрежа, треба да направите мрежни поставки кои соодветствуваат на средината и компонентите на користењето. За детали, погледнете „Поставување на мрежата“ (страница 60) и „[Network Settings] (Мрежни поставки)“ (страница 71).

### За BDV-L800/BDV-L800M

Изберете го методот според околината на вашата LAN (Local Area Network).

- Ако користите безжична LAN  
Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите друга наместо безжична LAN  
Поврзете се со мрежата со поставување на LAN кабелска врска како што следува.



### Забелешка

- Растојанието на поставување помеѓу главниот дел и вашиот безжичен LAN рутер се разликува според вашата средина на користење. Ако системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна, поставете ги главниот дел и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг. Кога не можете да ги поставите главниот дел и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг, користете го додатниот USB безжичен LAN адаптер (Sony UWA-BR100\* само).
- За да се поврзете со безжична LAN користејќи појас со фреквенција од 5 GHz, потребен ви е додатниот USB безжичен LAN адаптер (Sony UWA-BR100\* само).
- \* Од март 2011 година. USB безжичниот LAN адаптер може да не е достапен во некои региони/земји.
- Информациите за мрежни поставки можете да ги добиете и на следната страница на Sony за поддршка:


За потрошувачите во Европа:  
<http://support.sony-europe.com>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/support>



## За BDV-L600

Изберете го методот според средината на вашата LAN (Local Area Network).



### 1 Кабелски поставки

Користете LAN кабел за да се поврзете со LAN(100) терминалот на главниот дел.

### 2 USB безжични поставки

Користете безжичен LAN преку USB безжичниот LAN адаптер (Sony UWA-BR100\* само). USB безжичниот LAN адаптер може да не е достапен во некои региони/земји.

\* Од март 2011 година.

Исклучете го главниот дел пред да го поврзете продолжниот кабел или да го внесете USB безжичниот LAN адаптер. Откако ќе го вметнете USB безжичниот LAN адаптер во базата и ќе го поврзете продолжниот кабел со USB портот (назад или лево) (страница 11), повторно вклучете го главниот дел.

#### Забелешка

- Растојанието на поставување помеѓу USB безжичниот LAN адаптер и вашиот безжичен LAN рутер се разликува според вашата средина на користење. Ако системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна, преместете го USB безжичниот LAN адаптер во друга положба или поставете ги USB безжичниот LAN адаптер и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.
- Информациите за мрежни поставки можете да ги добиете и на следната страница на Sony за поддршка:

За потрошувачите во Европа:  
<http://support.sony-europe.com>


За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/support>

## Вметнување на безжичните трансивери

Главниот дел пренесува звук до субвуферот којшто е поврзан со предните звучници. За да го активирате безжичното емитување, изведете ги следните чекори.


### 1 Внесете безжичен трансивер во главниот дел со спојување на знаците на задната плоча.

Задна плоча на главниот дел



### 2 Внесете го безжичниот трансивер во субвуферот.

Задна плоча на субвуферот




#### Забелешка

- Безжичниот пренос ќе се активира по вклучувањето на главниот дел и субвуферот (страница 32).


## Поврзување на АС кабелот за струја (главен вод) со главниот дел

Не вклучувајте го АС кабелот за струја (главен вод) за главниот дел во сиден штекер (главен) сè додека не ги направите сите други поврзувања.

### 1 Поврзете го АС кабелот за струја (главен вод) со АС адаптерот.




### 2 Вклучете ја спојката за АС адаптерот во DC IN 14V спојката на задниот дел на главниот дел.



### За исклучување на кабелот на АС адаптерот

Нежно подигнете го (A) од спојката на АС адаптерот за да го отстраните од отворот на главниот дел (1), свртете ја спојката во спротивна насока од движењето на стрелките на часовникот за 90 степени (2), а потоа извлекете ја од главниот дел (3).




#### Забелешка

- Кога го исклучувате кабелот на АС адаптерот, не влечете за кабелот.

## Избирање на позиција за монтирање на главниот дел


Можете да изберете една од трите позиции за монтирање на главниот дел: во вертикална позиција, во хоризонтална позиција или на сид.

### За монтирање на главниот дел во вертикална положба




Погледнете „Прикачување на капаците“ (страница 29).

### За монтирање на главниот дел во хоризонтална положба



Упатете се кон дадениот „Водич за монтирање на главниот дел“.

### За монтирање на главниот дел на сид



Упатете се кон дадениот „Водич за монтирање на главниот дел“.  
Контактирајте со монтажер за монтирање на главниот дел на сид.

#### Забелешка

- За да го монтирате главниот дел на сид, потребни ви се држачите за на сид А и В. Тие не се дадени со BDV-L600, па ако е потребно купете ги држачите (WS-L100).

## Прикачување на капаците

Откако ќе ги направите сите поврзувања, организирајте ги каблите и прикачете го капакот на плочата и капакот на држачот со следење на чекорите подолу.


### 1 Поставете го главниот дел на неговата предна страна.

#### Забелешка


• Поставете го главниот дел на мек дебел материјал за да спречите оштетување на главниот дел.

### 2 Соберете ги каблите заедно (освен FM жичната антена (воздушна)), водете ги низ отворот на десната страна од главниот дел, зад спојката (A) и низ отворот на дното од главниот дел.

Протнете ја FM жичната антена (воздушна) низ малата вдлабнатина на заднината на главниот дел.




### 3 Протнете го AC кабелот за струја (главен вод) низ отворот на главниот дел зацврстувајќи го зад јазичињата, водете го низ отворот на левата страна од главниот дел, зад спојката (B) и низ отворот на дното од главниот дел.



#### 4 Прикачете ја плочата на капакот на задната површина од главниот дел.

Ставете го левиот крај од долниот дел на капакот на плочата врз (C), порамнете го долниот испакнат дел од капакот на плочата со (D) и потоа лизгајте го навнатре се додека не кликне на место.

Кабел за FM антена (воздушна)




##### Забелешка

- Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM жичната антена (воздушна).
- По прикачување на капакот на плочата, FM жичната антена (воздушна) држете ја колку што е можно похоризонтално.
- Ако USB уред (како што е USB меморија) којшто има долго, тенко тело кон страничната плоча, користете го ← (USB) портот на левата страна од главниот дел.

#### 5 Прикачете го капакот на држачот на задната површина од главниот дел.


Порамнете ги двата краја од понискиот дел на капакот на држачот со водачите на држачот (E) и потоа нежно лизгајте го капакот на држачот надолу.



#### За да се отстрани капакот на држачот


Поставете го главниот дел на неговата предна страна.

Куките на капакот притиснете ги надолу и лизгајте го на капакот на држачот во насока на стрелките на сликата подолу.



### За да се отвори вратичката на плочата на капакот


За да ги подредите каблите на левата страна на главниот дел, отворете го вратичката на плочата на капакот пред да го прикачите капакот на плочата. Осигурете се дека нема да ја изгубите вратичката.




За да ја отворите вратичката, отстранете го капакот на плочата, држете ја вратичката и потоа повлечете ја нагоре и нанадвор.

За да ја затворите вратичката, порамнете го истакнатиот дел од вратичката со истакнатиот дел од капакот на плочата и потоа нежно притиснете навнатре и надолу врз вратичката додека не кликне.

За да се отвори вратичката




За да се затвори вратичката



## Вклучување на системот


Откако ќе ги направите сите поврзувања во „Чекор 2: Поврзување на системот“ (страница 19), вклучете го системот.

### 1 Притиснете I/⏻ за да го вклучите главниот дел.



### 2 Поврзете го АС кабелот за струја (главен вод) на субвуферот во ѕиден штекер (главен).

Откако субвуферот ќе се вклучи, индикаторот LINK/STANDBY преминува во зелено и безжичното емитување е активирано.



LINK/STANDBY индикатор

#### Забелешка

- Ако индикаторот LINK/STANDBY не се вклучува, видете „Субвуфер“ (страница 13) и „Звук“ (страница 77).

### За режимот подготвено

Субвуферот автоматски влегува во режимот подготвено (индикаторот LINK/STANDBY преминува во црвено) кога главниот дел е во режим подготвено или безжичното емитување е деактивирано.

Субвуферот автоматски се вклучува (индикаторот LINK/STANDBY преминува во зелено) кога главниот дел е вклучен или безжичното емитување е активирано.

### За да се дефинира безжичната врска


Ако користите бројни безжични продукти или вашите соседи користат безжични продукти, може да настанат пречки. За да го спречите тоа, може да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со субвуферот (функција Безбедна врска). За детали, погледнете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 58).



## Чекор 3: Изведување на [Easy Setup] (Брзо поставување)


Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните приспособувања за користење на системот.

Прикажаните единици варираат во зависност од моделот за земјата.



- 1** Вклучете го ТВ.
- 2** Притиснете I/Power.
- 3** Променете го избирачот за влез на вашиот ТВ така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ екранот.

Се појавува екранот за [Easy Setup] (Брзо поставување) за OSD избор на јазик.



- 4** Изведете го [Easy Setup] (Брзото поставување). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и +.

Во зависност од методот на поврзување (страница 20), изведете ја следната поставка.


- Поврзување на HDMI кабел: Следете ги упатствата што се прикажани на ТВ екранот.
- Поврзување на видео кабел: Изберете [16:9] или [4:3] така што сликата правилно ќе се прикаже.

### За да го повикате екранот за [Easy Setup] (Брзо поставување)

- 1** Притиснете HOME.  
На ТВ екранот се појавува почетното мени.
- 2** Притиснете ←/→ за да одберете [Setup] (Поставки).
- 3** Притиснете ↑/↓ за да изберете [Easy Setup] (Брзо поставување), потоа притиснете +.
- 4** Притиснете ←/→ за да изберете [Start] (Старт), потоа притиснете +.  
Се појавува екранот за [Easy Setup] (Брзо поставување).

## Чекор 4: Избирање на изворот

Можете да го изберете изворот на репродуцирање.



**Постојано притискајте FUNCTION сè додека на екранот на предната плоча не се појави посакуваната функција.**


Секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „FM“ → „HDMI1“ → „HDMI2“ → „TV“ → „BD/DVD“ → ...

Функција	Извор
„BD/DVD“	Диск, USB уред, iPod/iPhone или мрежен уред за системот да го репродуцира
„FM“	FM радио (страница 49)
„HDMI1“/ „HDMI2“	Компонента којашто е поврзана со HDMI IN 1 или HDMI IN 2 цекчето на задната плоча (страница 22)
„TV“	Компонента (ТВ итн.) којашто е поврзана со TV DIGITAL IN (OPTICAL) приклучокот на задната плоча или со ТВ компатибилен со функцијата Audio Return Channel, што е поврзан со HDMI OUT приклучокот на задната плоча (страница 20)

## Чекор 5: Уживање на сараунд звук

По изведувањето на претходните чекори и започнување на репродуцирањето, можете едноставно да уживате во сараунд звукот. Исто така, можете да одберете претходно програмирани сараунд поставки кои се скроени според различни видови на извори на звуци. Тие го доведуваат возбудливиот и моќен звук на киното во вашиот дом.



### Избор на сараунд поставки според вашите претпочитања за слушање

Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

#### Кога репродуцирате преку функцијата „BD/DVD“\* или „FM“

##### 1 Притиснете OPTIONS.

На ТВ екранот се појавува менито за опции.

##### 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Surround Setting] (Сараунд поставки), потоа притиснете ⊕.

##### 3 Постојано притискајте ↑/↓ сè додека на ТВ екранот не се појави сараунд поставката којашто ја барате.

Погледнете ја табелата подолу за опис на поставката на сараунд звук.

##### 4 Притиснете ⊕.

Поставката е извршена.

\* Поставките за сараунд звук не важат за интернет содржина.

#### Кога репродуцирате преку функцијата „HDMI1“, „HDMI2“ или „TV“

##### 1 Притиснете OPTIONS.

Менито за опции се појавува на екранот на предната плоча.

##### 2 Постојано притискајте ↑/↓ сè додека „SUR. SET“ не се појави на екранот на предната плоча, потоа притиснете ⊕ или →.

##### 3 Постојано притискајте ↑/↓ сè додека на екранот на предната плоча не се појави сараунд поставката којашто ја барате.

Погледнете ја табелата подолу за опис на поставката на сараунд звук.

**4 Притиснете ⊕.**

Поставката е извршена.

**5 Притиснете OPTIONS.**

Менито за опции на екранот на предната плоча се исклучува.

**За излез за звучникот**

Стандардната поставка е [Auto] (Автоматски) („AUTO“).

Сараунд поставки	Ефект
[Auto] (Автоматски) “AUTO”	Системот дава звук со соодветен ефект што автоматски зависи од изворот. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двоканален извор: Дава два канални звуци како што се.</li> <li>• Повеќеканален извор: Симулира 7.1 или 5.1 сараунд звук со два предни звучници и субвуфер.</li> </ul>
[2ch Stereo] (Двоканално стерео) “2CH ST.”	Системот емитува двоканален звук без разлика на форматот на звукот или бројот на канали. <p>Повеќеканалните сараунд формати се намалени на два канали.</p>

**Забелешка**

- Во зависност од влезниот тек, сараунд поставките може да не се ефикасни.
- Кога репродуцирате Супер аудио CD, сараунд поставките не се активирани.

**Совет**


- Исто така можете да ја изберете сараунд поставката во [Surround Setting] (Сараунд поставки) на [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 67).

## Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови кои се репродуцираат“ (страница 81).

- 1 **Променете го избирачот за влез на вашиот ТВ така што сигналот од системот ќе се појави на вашиот ТВ екран.**
- 2 **Внесете диск.**

Обележаната страна однапред



● се појавува на почетното мени и репродуцирањето започнува. Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете ● во категоријата [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) и притиснете ⊕.

### Забелешка

- Не внесувајте диск кога главниот дел е во режимот подготвено.
- Не внесувајте диск додека осветлувањето LED трепка веднаш откако сте го вклучиле главниот дел.
- Внесете го дискот право во отворот за диск.

## Уживање BONUSVIEW/BD-LIVE

Некои BD-ROM со „BD-LIVE логото“\* имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.


\* BD-LIVE™

- 1 **Поврзете го USB уредот со ⇄ (USB) портот на задната површина од главниот дел.**

За користење само на BONUSVIEW, Прескокнете до чекор 3.

За локално складирање, користете 1 GB или поголема USB меморија.

Задна плоча



- 2 **Подгответе се за BD-LIVE (само BD-LIVE).**

- Поврзете го системот со мрежа (страница 24).
- Поставете ја [BD Internet Connection] (BD интернет врската) на [Allow] (Дозволи) (страница 68).

- 3 **Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

### Совет

- За да избришете податоци во USB меморијата, изберете [Erase BD Data] (Избриши BD податоци) [Video] (Видео) и притиснете ⊕. Сите податоци складирани во папката буда ќе бидат избришани.

## Уживање на Blu-ray 3D

Можете да уживате во Blu-ray 3D дисковите со 3D лого\*.

\* Blu-ray 3D™

- 1 **Подгответе се за репродукција на Blu-ray 3D диск.**

- Поврзете го системот со вашиот 3D-компатибилен ТВ користејќи HDMI кабел со голема брзина (не е даден).

- Поставете ги [3D Output Setting] (3D излезните поставки) и [TV Screen Size Setting for 3D] (ТВ поставки за 3D во големина на екранот) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 65).

## 2 Вметнете Blu-ray 3D диск.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со дискот.

### Совет


- Исто така, погледнете во упатствата за работа на вашиот 3D-компатибилен ТВ.

## Прикажување на информацијата за репродуцирање

Можете да ја проверите информацијата за репродуцирање итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродуцирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудио поставка
- 4 Достапни функции (🔊 агол, 🎧 аудио, 🗣️ превод)
- 5 Информација за репродуцирање  
Прикажува режим на репродуцирање, статусна лента на репродуцирање, тип на

диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродуцирање

- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол

## Репродуцирање од USB уред


Можете да репродуцирате видео/музички/фотографски датотеки на поврзаниот USB уред.

За типови датотеки што се репродуцираат, видете „Типови датотеки кои се репродуцираат“ (страница 82).

### 1 Поврзете го USB уредот со (USB) портот на главниот дел.

Погледнете во упатствата за работа на USB уредот пред поврзување.

Задна плоча/лева страна на главниот дел



### 2 Притиснете HOME.

На ТВ екранот се појавува почетното мени.

### 3 Притиснете </> за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

### 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [USB device (rear)] (USB уред (заден)) или [USB device (left)] (USB уред (лев)), потоа притиснете +.

### Забелешка

- Не отстранувајте го USB уредот за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците на USB уредот, исклучете го системот кога го поврзувате или отстранувате USB уредот.

# Уживање со iPod/iPhone


Можете да уживате во музиката/видео записите/фотографиите на уредот и да ја полните батеријата на iPod/iPhone преку системот.

## Компатибилни iPod/iPhone модели


Компатибилните iPod/iPhone модели се како што следува. Ажурирајте го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите со системот.

Произведено за iPod touch – четврта генерација, iPod touch – трета генерација, iPod touch – втора генерација, iPod nano – шеста генерација, iPod nano – петта генерација (видео камера), iPod nano – четврта генерација (видео), iPod nano – трета генерација (видео), iPod nano – втора генерација (алуминиум), iPod nano – прва генерација, iPod петта генерација (видео), iPod класик, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

## За да уживате во iPod/iPhone преку системот






**1** Поврзете го држачот за iPod/iPhone (даден) со задниот или левиот  (USB) порт на главниот дел, потоа поставете го iPod/iPhone на држачот за iPod/iPhone.






Кога репродуцирате видео датотека/фотографија, поврзете го приклучокот за видео излез на држачот за iPod/iPhone со приклучокот за видео влез на вашиот ТВ со видео кабел (даден) пред поставување на iPod/iPhone врз држачот за iPod/iPhone.



**2** Притиснете **HOME**.

На ТВ екранот се појавува почетното мени.

**3** Притиснете   за да изберете  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија).

**4** Притиснете   за да изберете  [iPod (rear)] (iPod (заден)) или  [iPod (left)] (iPod (лев)), потоа притиснете .

■ Ако во чекор 3 избравте [Video] (Видео) или [Music] (Музика)

На ТВ екранот се подредени видео/музичките датотеки. Одете на следниот чекор.

■ Ако во чекор 3 избравте [Photo] (Фотографија)

На ТВ екранот се појавува [Please change the TV input to the video input...] (Променете го ТВ влезот на видео влезот...). Променете го избирачот за влез на вашиот ТВ така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на вашиот ТВ екран. Потоа, започнете ја презентацијата со директно ракување на iPod/iPhone.

## 5 Притиснете ←/↑/↓/→ и ⊕ за да ја изберете датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.

Звукот од iPod/iPhone се репродуцира во системот.

Кога репродуцирате видео датотека, променете го избирачот за влез на вашиот ТВ така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на вашиот ТВ екран.

Можете да ракувате со iPod/iPhone користејќи ги копчињата на далечинскиот управувач.

За деталите за управување со iPod/iPhone, прочитајте ги и упатствата за работа на iPod/iPhone.








### Забелешка


- За да промените некоја системска поставка, како што е сараунд поставка, додека гледате слики од вашиот iPod/iPhone на вашиот ТВ, изберете го влезот на вашиот ТВ за овој систем пред да ракувате со системот.



## За ракување со iPod/iPhone користејќи го далечинскиот управувач










Можете да ракувате со iPod/iPhone користејќи ги копчињата на далечинскиот управувач. Следната табела покажува пример на копчиња кои може да се користат. (Во зависност од iPod/iPhone моделот, операцијата може да е различна.)

За  [Video] (Видео) /  [Music] (Музика)



Притиснете	Операција
	Започнува со репродукцијата.
	Ја паузира репродукцијата.
	Ја прекинува репродукцијата.
 или 	Премотува напред или назад.
 или 	Оди на претходната/следната датотека или глава (ако има).

За  [Photo] (Фотографија)

Притиснете	Операција
 , 	Започнува/паузира репродуцирање. Кога ќе го притиснете и задржите неколку секунди кое било од овие копчиња, поврзаниот iPod/iPhone влегува во режим на мирување.

Притиснете	Операција
	Ја паузира репродукцијата.
 или 	Премотува напред или назад.
 или 	Оди на претходната/следната датотека. Кога ќе го притиснете и задржите кое било од овие копчиња, поврзаниот iPod/iPhone премотува напред или назад.
DISPLAY	Го вклучува светлото во позадината (или го продолжува за 30 секунди).
OPTIONS, 	Се враќа на претходната хиерархија на екран/папка.
	Го избира претходниот/следниот член.
 , 	Го внесува избраниот член.

### Забелешка

- iPod/iPhone се полни кога е поврзан со системот додека системот е вклучен.
- Кога [Auto Standby] (Автоматски подготвено) е поставено на [On] (Вклучено), системот може автоматски да се исклучи додека користите iPod/iPhone.
- Не можете да пренесувате песни на iPod/iPhone од овој систем.
- Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој главен дел.
- Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple.
- Не отстранувајте го iPod/iPhone за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го системот кога го поврзувате или отстранувате iPod/iPhone.
- Системот препознава само iPod/iPhone што претходно биле поврзани со системот.
- Функцијата за системска аудио контрола не работи додека репродуцирате видео датотеки/фотографии преку iPod/iPhone.
- Кога ќе поврзете iPod кој не е компатибилен со функцијата за видео излез и ќе изберете  [iPod (rear)] (iPod (заден)) или  [iPod (left)] (iPod (лев)) во [Video] (Видео) или [Photo] (Фотографија), на ТВ екранот се покажува порака со предупредување.
- Системот може да препознае до 3000 датотеки (вклучувајќи папки).



# Репродуцирање преку мрежа

## Проток на BRAVIA интернет видео

BRAVIA интернет видео служи како порта која доведува избрана интернет содржина и различна забава на барање право до вашиот главен дел.

### Совет

- Некоја интернет содржина бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира.

### 1 Подгответе се за BRAVIA интернет видео.

Поврзете го системот со мрежа (страница 24).

### 2 Притиснете ←/→ за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).


### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете икона на снабдувач на интернет содржина, потоа притиснете ⊕.

Ако листата на интернет содржина не е воспоставена, таа ќе биде претставена со нестекната икона или со нова икона.

### За користење на контролната плоча

Контролната плоча се појавува кога видео датотеката ќе започне да се репродуцира. Прикажани единици може да се разликуваат во зависност од снабдувачите на интернет содржина.

За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен екран  
Притиснете ←/↑/↓/→ или ⊕ за операциите на репродуцирање.
- 2 Статусна лента на репродуцирање  
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видео датотеката
- 3 Индикатор за состојба на мрежа  
[Signal] Покажува јачина на сигнал за безжична конекција.  
[Wired] Покажува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната видео датотека
- 6 Името на тековната видео датотека

## Репродуцирање на датотеки на Домашна мрежа (DLNA)

Можете да репродуцирате видео/музички датотеки/фотографии на други DLNA-потврдени компоненти поврзувајќи ги на вашата домашна мрежа.

Овој главен дел може да се користи како плеер и изведувач.

- Сервер: Складира и испраќа датотеки
- Плеер: Прима и репродуцира датотеки од серверот
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и друга компонента (контролор) може да го управува
- Контролор: Управува со компонентата изведувач




## Подгответе се за употреба на DLNA функцијата.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 24).
- Подгответе други DLNA-потврдени компоненти. За детали, видете ги оперативните упатства на компонентите.

## За репродуцирање на датотеки складирани на DLNA сервер преку системот (DLNA плеер)

Изберете ја иконата за DLNA сервер од [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.



## За репродуцирање на неповрзани датотеки со управување на системот (Изведувач) преку DLNA контролор

Можете да го управувате системот со DLNA-потврден контролор, како што е iPhone, кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA сервер.



Контролирајте го овој систем користејќи DLNA контролор.

За детали на операцијата, видете ги оперативните упатства на DLNA контролорот.

### Забелешка

- Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA контролор во исто време.
- За детали за DLNA контролорот, упатете се на оперативните упатства на DLNA контролорот.

### Совет

- Системот е компатибилен со “Play To” функцијата на Windows Media Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.


## Репродуцирање на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)

Можете да ја репродуцирате истата музика во исто време низ сите Sony компоненти кои се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING и поврзани со вашата домашна мрежа.

Има два вида на PARTY STREAMING-компатибилни компоненти.

- PARTY домаќин: Испраќа и репродуцира датотеки
- PARTY гостин: Прима и репродуцира датотеки

Овој главен дел може да се користи како PARTY домаќин или PARTY гостин.



## Подгответе се за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 24).
- Поврзете компоненти кои се компатибилни со PARTY STREAMING функцијата.

## За користење на системот како PARTY домаќин

Изберете песна во 🎵 [Music] (Музика), потоа изберете [Start Party] (Започни забава) од мениот со опции за да започнете со PARTY.

За да се затвори PARTY, притиснете HOME.

## За користење на системот како PARTY гостин

Изберете 🎮 [Party] (Забава) во 🎵 [Music] (Музика), потоа изберете ја иконата на уредот PARTY домаќин.

За да ја напуштите PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Leave Party] (Напушти ја забавата).

За да ја затворите PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close Party] (Затвори ја забавата).

### Забелешка

- Продажното и производното подредување на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат за зависност од областа.

## Барање на видео/музички информации

Можете да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.


- 1 Поврзете го системот со мрежа (страница 24).**
- 2 Внесете диск или поврзете USB уред со содржина за која сакате да пребарувате.**

Можете да изведете видео пребарување од BD-ROM или DVD-ROM и музичко пребарување од CD-DA (музичко CD) или USB уред.

- 3 Притиснете </> за да изберете 📺 [Video] (Видео) или 🎵 [Music] (Музика).**

- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете 🔍 [Video Search] (Пребарување на видео) или 🔍 [Music Search] (Пребарување на музика).**

Содржината на информацијата е прикажана.



- 1 Детали за содржината**  
Прикажува листа на сродни информации, како што се наслов, улоги, песна или изведувач.
- 2 [Playback History] (Историја на репродуцирање)**  
Прикажува листа на претходно репродуцирани BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (музички CD) наслови. Изберете наслов за да добиете информација за содржината.
- 3 [Search History] (Историја на пребарување)**  
Прикажува листа на претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

## За пребарување на понатамошни сродни информации

Изберете член од листата и изберете ја услугата за пребарување.

## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродуцирање со притискање на OPTIONS. Достапните членови се разликуваат во зависност од ситуацијата.

### Општи опции

Членови	Детали
[Surround Setting] (Сараунд поставка)	Ја менува сараунд поставката (страница 19).
[Repeat Setting] (Поставки за повторување)	Поставува повторно репродуцирање.
[3D Menu] (3D мени)	[3D Depth Adjustment] (Приспособување на 3D длабочина): Приспособете ја длабочината на 3D сликите.
[Favourites List] (Листа на омилен)	Ја прикажува Листата на омилен.
[Play/Stop] (Репродуцирај/ Прекини)	Започнува или прекинува репродуцирање.
[Play from start] (Репродуцирај од почеток)	Го репродуцира членот од почетокот.
[Add to Favourites] (Додади кон омилен)	Додава член од интернет содржина кон Листата на омилен.
[Remove from Favourites] (Отстрани од омилен)	Брише член од интернет содржина од Листата на омилен.
[Start Party] (Започни забава)	Започнува забава со избраниот извор. Овој член може да не се појави во зависност од изворот.
[Leave Party] (Напушти ја забавата)	Ја напушта забавата во којашто системот учествува. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу другите уреди кои учествуваат.

Членови	Детали
[Close Party] (Затвори ја забавата)	Ја затвора забавата во којашто системот учествува. Функцијата PARTY STREAMING завршува за сите други уреди кои учествуваат.

### Само [Video] (Видео)

Членови	Детали
[A/V SYNC]	Ја прилагодува празнината помеѓу сликата и звукот. За детали, видете „Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот“ (страница 46).
[3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)	Поставува дали автоматски да произведе 3D видео или да не произведе. <b>Забелешка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3D видео од HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучокот е излез без разлика на оваа поставка.</li></ul>
[Video Settings] (Видео поставки)	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на слика): Ги избира поставките за слика за различни средини на осветлување.</li><li>• [FNR]: Ги намалува случајните пречки кои се појавуваат во филмот.</li><li>• [BNR]: Ги намалува блок пречките како мозаик во сликата.</li><li>• [MNR]: Намалува помали пречки околу контурите на сликата (mosquito noise).</li></ul>
[Pause] (Пауза)	Ја паузира репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени)	Го прикажува главното мени на BD или DVD.
[Menu/Popup Menu] (Мени/Мени кое се појавува)	Го прикажува менито кое се појавува на BD-ROM или менито на DVD.
[Title Search] (Пребарување на наслов)	Пребарува наслов на BD-ROM/DVD VIDEO и го започнува репродуцирањето од почетокот.

Членови	Детали
[Chapter Search] (Пребарување на глава)	Пребарува глава на BD-ROM/DVD VIDEO и го започнува репродуцирањето од почетокот.
[Angle] (Агол)	Пребарува други агли за гледање кога на BD-ROM/DVD VIDEO се снимени повеќе агли.
[IP Content Noise Reduction] (Намалување на пречки на IP содржина)	Приспособете го видео квалитетот на интернет содржината.
[Video Search] (Пребарување на видео)	Прикажува информации за BD-ROM/DVD-ROM според Gracenote технологијата.

## Само [Music] (Музика)

Членови	Детали
[Add Slideshow BGM] (Додај музика во позадината на презентацијата)	Регистрира музички датотеки во USB меморијата како музика во позадината на презентацијата.
[Music Search] (Пребарување на музика)	Прикажува информации за аудио CD (CD-DA) според технологијата на Gracenote.
[Shuffle Setting] (Поставка за мешање) (iPod/iPhone само)	Поставува мешано репродуцирање.

## Само [Photo] (Фотографија)

Членови	Детали
[Slideshow] (Презентација)	Започнува презентација.
[Slideshow Speed] (Брзина на презентацијата)	Ја менува брзината на презентацијата.
[Slideshow Effect] (Ефект на презентацијата)	Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.

Членови	Детали
[Slideshow BGM] (Музика во позадината на презентацијата)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.</li> <li>• [My Music from USB] (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во позадината на презентацијата).</li> <li>• [Play from Music CD] (Репродуцирај од музичко CD): Ги поставува песните на CD-DA (музичките CD).</li> </ul>
[Rotate Left] (Ротирај лево)	Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирај десно)	Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Погледни ја сликата)	Ја прикажува избраната слика.

## Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

### (A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на ТВ екранот, можете да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот. Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

#### Забелешка

- Во зависност од влезниот тек, A/V SYNC може да не е ефикасно.

### Кога репродуцирате преку функцијата „BD/DVD“


- 1 Притиснете OPTIONS.**  
На ТВ екранот се појавува менито за опции.
- 2 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [A/V SYNC] (A/V синхронизација), потоа притиснете  $\oplus$ .**
- 3 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.**  
Можете да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.
- 4 Притиснете  $\oplus$ .**  
Поставката е извршена.

### Кога репродуцирате преку функцијата „HDMI1“, „HDMI2“ или „TV“

- 1 Притиснете OPTIONS.**  
Менито за опции се појавува на екранот на предната плоча.
- 2 Постојано притискајте  $\uparrow/\downarrow$  сè додека „A/V SYNC“ не се појави на екранот на предната плоча, потоа притиснете  $\oplus$  или  $\rightarrow$ .**
- 3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.**  
Можете да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.
- 4 Притиснете  $\oplus$ .**  
Поставката е извршена.
- 5 Притиснете OPTIONS.**  
Менито за опции на екранот на предната плоча се исклучува.

## Избор на ефектот да соодветствува на изворот

Можете да изберете соодветен режим на звук за филмови или музика.



Постојано притискајте на **SOUND MODE** за време на репродуцирањето сè додека на екранот на предната плоча не се појави посакуваниот режим.


- **„AUTO“**: Системот избира „MOVIE“ или „MUSIC“ автоматски за да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протоколот на звук.
- **„MOVIE“**: Системот го обезбедува звукот за филмовите.
- **„MUSIC“**: Системот го обезбедува звукот за музиката.
- **„SPORTS“**: Системот додава екот за спортски програми.
- **„GAME ROCK“**: Системот го обезбедува звукот за музички/ритмички игри.

### Забелешка

- Во зависност од дискот или изворот, кога ќе изберете „AUTO“, почетокот на звукот може да биде отсечен додека системот автоматски го избира оптималниот режим. За да избегнете сечење на звукот, изберете нешто друго освен „AUTO“.
- Во зависност од влезниот тек, режимот за звук може да не биде ефикасен.
- Кога ќе репродуцирате Супер аудио CD, оваа функција не работи.

## Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал

Кога системот репродуцира BD/DVD VIDEO што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или повеќејазични правци, можете да го промените аудио форматот или јазикот. Со CD, можете да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.



Постојано притискајте на **Ⓞ** за време на репродуцирањето за да го изберете посакуваниот аудио сигнал.

На ТВ екранот се појавува аудио информацијата.

### ■ BD/DVD VIDEO

Во зависност од BD/DVD VIDEO, изборот на јазик се разликува.

Кога се прикажани 4 броеви, тие означуваат код на јазик. Погледнете „Листа за код на јазик“ (страница 86) за да потврдите кодот кој јазик го претставува. Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе аудио формати.

### ■ DVD-VR

Прикажани се типовите на звучните правци снимени на диск.

Примери:

- [ 🎧 Stereo ] (Стерео)
- [ 🎧 Stereo (Audio1) ] (Стерео (Аудио 1))
- [ 🎧 Stereo (Audio2) ] (Стерео (Аудио 2))
- [ 🎧 Main ] (Главен)


- [♪ Sub] (Поднаслов)
- [♪ Main/Sub] (Главен/Поднаслов)

#### **Забелешка**

- [♪ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [♪ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат кога на дискот е снимен само еден аудио проток.

#### **■ CD**

- [♪ Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [♪ 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [♪ 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).
- [♪ L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој индивидуален звучник.

**Постојано притискајте  сè додека на екранот на предната плоча не се појави посакуваниот сигнал.**

- “MAIN”: Звукот на главниот јазик ќе биде излез.
- “SUB”: Звукот на јазикот на поднасловот ќе биде излез.
- “MAIN/SUB”: Излезот ќе биде составен од мешаниот звук од главниот јазик и јазикот на преводот.


## Уживање на сложен преносен звук

### *(DUAL MONO)*

Можете да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира Dolby Digital сложен преносен сигнал.

#### **Забелешка**


- За да го примите Dolby Digital сигналот, треба да поврзете ТВ или друга компонента на главниот дел со дигитален оптички кабел (страница 20). Ако вашиот ТВ е компатибилен со функцијата Audio Return Channel (страници 21, 70), можете да примите Dolby Digital сигнал преку HDMI кабел со висока брзина.






## Слушање на радиото

Можете да уживате во радио звукот со системските звучници.



Тековен појас и претходно поставен број



Име на станица (само европски модели)

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ екранот на предната плоча.
- 2 Изберете ја радио станицата.

### Автоматско барање на станица

Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматско скенирање. На ТВ екранот се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање на станици). Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

За рачно да го прекинете автоматското барање на станици, притиснете **TUNING +/-** или ■.

### Рачно барање на станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.

- 3 Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на **▲ +/-**.

### Ако FM програмата е со пречки

Ако FM програмата е со пречки, можете да изберете моно прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1 Притиснете **OPTIONS**.  
На ТВ екранот се појавува менито за опции.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете **[FM Mode] (FM режим)**, потоа притиснете **⊕**.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да изберете **[Monaural] (Моно)**.
  - [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
  - [Monaural] (Моно): Моно прием.
- 4 Притиснете **⊕**.  
Поставката е извршена.

### За исклучување на радиото

Притиснете **II/⏻**.

## Претходно поставување на радио станици

Можете претходно да поставите до 20 станици. Пред барање на станици, осигурете се дека јачината на звукот сте ја намалиле на минимум.

- 1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ екранот на предната плоча.
- 2 Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматско скенирање.  
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3 Притиснете **OPTIONS**.  
На ТВ екранот се појавува менито за опции.

- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете ⊕.
- 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете претходно поставениот број кој го сакате, потоа притиснете ⊕.
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

### За менување на претходно поставениот број

Изберете го посакуваниот претходно поставен број со притискање на PRESET +/-, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

### Избирање на претходно поставената радио станица

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека не се појави „FM“ екранот на предната плоча.  
Последно примената станица е поставена.
  - 2 Постојано притискајте на PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.  
Претходно поставениот број и фреквенцијата се појавуваат на ТВ екранот и на екранот на предната плоча. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.
- Совет**
- Можете директно да го изберете претходно поставениот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.

## Користење на Системот на радио податоци (RDS)

(Само европски модели)

### Што е Системот на радио податоци?

Системот на радио податоци (RDS) е уред за емитување кој дозволува радио станиците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата. Овој пребарувач на програми нуди погодни RDS карактеристики, како што е прикажување на името на станицата. Исто така името на станицата се појавува и на ТВ екранот.

### Примање на RDS емитувања

#### Едноставно изберете станица од FM појасот.

Кога ќе најдете станица којашто дава RDS услуги, името на станицата\* се појавува на екранот на предната плоча.

\* Ако RDS емитувањето не е примено, името на станицата може да не се појави на екранот на предната плоча.

#### Забелешка

- RDS може да не работи соодветно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте запознаени со RDS системот, проверете во вашите локални радио станици за детали за RDS услугите во вашата област.

#### Совет

- Додека примате RDS емитување, секојпат кога ќе притиснете DISPLAY, приказот на екранот на предната плоча се менува како што следува: Име на станицата → Фреквенција → Претходно поставен број → Информација за проток → Име на станицата → ...

## Користење на функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на ТВ со „BRAVIA“ Sync функцијата.

Со поврзување на Sony компоненти кои се компатибилни со функцијата HDMI преку HDMI кабел со голема брзина, операцијата се поедноставува.

### Забелешка

- Некои функции може да се користат само ако поврзаниот ТВ е компатибилен и бараат претходна поставка преку ТВ. Упатете се на оперативните упатства за ТВ.
- За користење на функцијата Системска аудио контрола, треба да направите аудио врска помеѓу системот и ТВ (страница 20).
- За користење на функцијата Контрола на положба, вашиот ТВ мора да има сензор кој може да ја открие положбата на слушање. Во тој случај, нивото на звукот и/или квалитетот на сликата на сите компоненти поврзани со ТВ исто така се приспособуваат според сигналот од вашиот ТВ.

## Користејќи „BRAVIA“ Sync

### [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) - Лесно поставување

Можете автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на поставката кореспондирање на ТВ.

За детали за функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (HDMI поставки)“ (страница 70)

## Исклучување на системот

Можете да го исклучите системот во синхронизација со ТВ.

### Забелешка

- Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е поставен на „FM“ функцијата.

## Репродуцирање со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и вашиот ТВ се вклучуваат и влезот на вашиот ТВ е поставен на HDMI влез со којшто системот е поврзан.

## Системска аудио контрола

Можете да ја поедноставите операцијата за да уживате во звук од ТВ или од другите компоненти.

Функцијата Системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на ТВ или на другите компоненти може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од ТВ или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, можете да ги промените звучниците од кои излегува ТВ звукот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од ТВ или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, можете да ја приспособите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на ТВ.

### Забелешка

- Додека ТВ е во режим PAP (picture and picture) или системот репродуцира видео/фотографски датотеки од iPod/iPhone, функцијата Системска аудио контрола нема да работи.
- Во зависност од ТВ, кога ја приспособувате јачината на звукот на главниот дел, нивото на јачина на звук се појавува на ТВ екранот. Во тој случај, нивото на јачина на звук кое се појавува на ТВ екранот и на екранот на предната плоча на главниот дел може да се разликува.

## Audio Return Channel

Можете да уживате во ТВ звук преку системот со користење само на еден HDMI кабел со голема брзина. За детали за поставката, видете „Поврзување на ТВ“ (страница 20).

## Далечинска Лесна контрола

Можете да ги контролирате основните функции на системот преку ТВ далечинскиот управувач кога видео излезот на системот е прикажан на ТВ екранот.

## Следење на јазик

Кога ќе го промените јазикот на сликата на екранот на ТВ, јазикот на сликата на екранот на системот исто така се менува по исклучување и вклучување на системот.

## Контрола на патеката

Кога ќе изведете Репродуцирање со еден допир на поврзаната компонента, системот се вклучува и ја поставува системската функција на „HDMI1“ или „HDMI2“ (во зависност од HDMI приклучокот за влез што се користи) и влезот на вашиот ТВ автоматски се поставува на HDMI влез со којшто системот е поврзан.

### Забелешка

- Осигурете се дека компонента е поврзана со системот преку HDMI кабел со висока брзина и дека функцијата Контрола на HDMI на поврзаната компонента е вклучена.

## Контрола на положба

Овој систем автоматски го приспособува нивото на звук на десниот и левиот преден звучник ако вашиот ТВ е компатибилен со Контролата на надворешен уред на функцијата Контрола на положба. Во тој случај, другите компоненти поврзани со ТВ исто така се приспособуваат. За детали, упатете се на оперативните упатства на вашиот ТВ.

# Поставување на звучниците

## [Speaker Settings] (Поставки на звучниците)

За да го добиете најдобриот можен сараунд звук, поставете го поврзувањето на звучниците и нивното растојание од вашата положба на слушање. Потоа употребете го тест тонот за да го приспособите нивото и балансот на звучниците на исто ниво.

### 1 Притиснете HOME.

На ТВ екранот се појавува почетното мени.

### 2 Притиснете ←/→ за да одберете [Setup] (Поставки).

### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете ⊕.

### 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот [Speaker Settings] (Поставки на звучниците).

### 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете членот, потоа притиснете ⊕.

Проверете ги следните поставки.


## ■ [Distance] (Растојание)

Кога ги поместувате звучниците, осигурете се дека сте ги поставиле параметрите за растојание (A) од положбата на слушање до звучниците.

Можете да ги поставите параметрите од 0,0 до 7,0 метри.

Звучниците на сликата соодветствуваат на следното:

- 1 Преден лев звучник (L)
- 2 Преден десен звучник (R)
- 3 Субвуфер



[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3,0 m:  
Поставете го растојанието за предниот звучник.

[Subwoofer] (Субвуфер) 3,0 m: Поставете го растојанието за субвуферот.

#### Забелешка

- Во зависност од влезниот тек, [Distance] (Растојанието) може да не е ефикасно.

#### ■ [Level] (Ниво)

Можете да го приспособите нивото на звук на звучниците. Можете да ги поставите параметрите од  $-6,0$  dB до  $+6,0$  dB. Осигурете се дека сте го поставиле [Test Tone] (Тест тонот) на [On] (Вклучено) за лесно приспособување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0,0 dB:  
Поставете го нивото за предниот звучник.

[Subwoofer] (Субвуфер) 0,0 dB: Поставете го нивото за субвуферот.

#### ■ [Test Tone] (Тест тон)

Звучниците ќе емитуваат тест тон за да се приспособи [Level] (Нивото).

[Off] (Исклучено): Тест тонот не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тест тонот се емитува од секој звучник во низа додека се приспособува нивото. Кога ќе изберете еден од членовите на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тест тонот се емитува од секој звучник во низа.

Приспособете го нивото на звук како што следува.

- 1 Поставете го [Test Tone] (Тест тонот) на [On] (Вклучено).
- 2 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го изберете посакуваниот тип на звучник, потоа притиснете  $\oplus$ .
- 4 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да изберете лев или десен звучник, потоа притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го приспособите нивото.
- 5 Притиснете  $\oplus$ .
- 6 Повторете ги чекорите 3 до 5.
- 7 Притиснете RETURN.  
Системот се враќа на претходниот екран.
- 8 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Test Tone] (Тест тон), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 9 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете  $\oplus$ .

#### Забелешка

- Сигналите на тест тонот не излегуваат од HDMI OUT приклучокот.

#### Совет

- За истовремено да ја приспособите јачината на звукот на сите звучници, притиснете  $\triangleleft +/\rightarrow$ .

## Користење на бројачот за спиење

Можете да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време, за да можете да заспиете слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

#### Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, приказот на минутите (преостанатото време) на екранот на предната плоча се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите бројачот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е помалку од 2 минути, „SLEEP“ светка на екранот на предната плоча.

### **За проверување на преостанатото време**

Притиснете SLEEP еднаш.

### **За менување на преостанатото време**

Постојано притискајте на SLEEP за да го изберете посакуваното време.

## **Деактивирање на копчињата на главниот дел**

### **(Забрана за деца)**

Можете да ги деактивирате копчињата на главниот дел (освен I/⏻) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка (функција забрана за деца).

### **Притиснете ■ на главниот дел подолго од 5 секунди.**

„LOCKED“ се појавува на екранот на предната плоча.

Функцијата забрана за деца е активирана и копчињата на главниот дел се заклучени. (Можете да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, притиснете ■ подолго од 5 секунди така што „UNLOCK“ ќе се појави на екранот на предната плоча.

#### **Забелешка**

- Кога ракувате со копчињата на главниот дел додека забраната за деца е вклучена, „LOCKED“ трепка на екранот на предната плоча.

## **Контролирање на вашиот ТВ или на другите компоненти со дадениот далечински управувач**

Можете да го контролирате вашиот ТВ или другите компоненти како што се кутијата за кабли или дигиталниот сателитски приемник со дадениот далечински управувач. Далечинскиот управувач на почетокот е поставен да ги контролира Sony компонентите.

Можете да ги контролирате не-Sony компонентите со менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач. За управување, видете „Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен код)“ (страница 55).

#### **Забелешка**

- Кога ќе ги замените батериите на далечинскиот управувач, поставката на далечинскиот управувач може да се ресетира на стандардната (SONY) поставка.

## **Контролирање на вашите компоненти со дадениот далечински управувач**

**1** Притиснете го TV или STB копчето на оперативен режим кое соодветствува на компонентата којашто сакате да ја контролирате.

**2** Притиснете ги определените копчиња дадени во следната табела.

- ●: Копчето може да се користи со стандардната поставка на далечинскиот управувач.
- ○: Копчето може да се користи кога ќе го промените претходно поставениот код на далечинскиот управувач.

Копче	Режим на далечински управувач	
	TV	STB
AV I/⏻	●	●
Копчиња со броеви	●	●
	●	●
ENTER (-/-)	●	○
	●	○
	●	●
SLEEP (-⏻/⏻)	●	●
Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)	●	●
TOP MENU	●	●
	●	●
POP UP/MENU	○	○
←/↑/→/↓, ⊕	●	●
RETURN	●	●
HOME (MENU)	●	●
OPTIONS (TOOLS)	●	○
SOUND MODE ()	●	○
	●	○
←•/•→	●	○
	●	○
▶	●	○
	●	○
■	●	○
	●	●
△ +/-	●	●
PROG +/- ()	●	●
DISPLAY ()	●	●

**Забелешка**

- Во режимот TV или STB, ако притиснете кое било од копчињата погоре, TV или STB копчето на оперативниот режим се осветлува. (Сепак, во зависност од поставката на кодот, некои копчиња може да не работат и TV или STB копчето на оперативниот режим може да не се осветли.)

- Ако притиснете друго копче освен копчињата погоре кога далечинскиот управувач е во режим TV или STB, TV или STB копчето на оперативниот режим не се осветлува.
- Во зависност од TV или од компонентата, можеби нема да можете да користите некои од копчињата.

## Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен код)

- 1** Притиснете HOME.  
На TV екранот се појавува почетното мени.
- 2** Притиснете ←/→ за да одберете [Setup] (Поставки).
- 3** Притиснете ↑/↓ за да изберете [Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот контролор), потоа притиснете ⊕.
- 4** Притиснете ↑/↓ за да изберете [Preset Mode] (Претходно поставен режим), потоа притиснете ⊕.
- 5** Притиснете ↑/↓ за да го изберете типот на компонента којашто сакате да ја управувате со дадениот далечински управувач, потоа притиснете ⊕.
- 6** Притиснете ↑/↓ за да го изберете производителот на уредот, потоа притиснете ⊕.
- 7** Притиснете POP UP/MENU додека го притискате копчето за оперативен режим TV (за ТВ) или STB (за кабелска кутија, дигитален сателитски приемник, дигитален видео снимач и т.н.).

Далечинскиот управувач внесува Претходно поставен режим. Копчето за оперативен режим TV или STB (коешто се го притиснале) започнува да свети.

## 8 Кога TV или STB копчето на оперативниот режим започнува да светка, внесете го кодот на ТВ екранот користејќи ги копчињата со броеви, потоа притиснете ENTER.

Ако успешно го поставите кодот, копчето на оперативниот режим TV или STB двапати бавно ќе светне. Ако поставувањето е неуспешно, копчето на оперативниот режим TV или STB петпати брзо ќе светне.

### Забелешка

- Можете да се откажете од претходно поставениот режим на TV или STB копчето на оперативниот режим (кое било копче што свети).
- Ако не ракувате со далечинскиот управувач повеќе од 10 секунди за време на претходно поставениот режим, далечинскиот управувач излегува од претходно поставениот режим.

## Бришење на претходно поставениот код од меморијата на далечинскиот управувач

- 1 Притиснете и задржете AV I/Ⓞ прво, потоа притиснете  $\triangleleft$  -, потоа притиснете CH -.**  
Оперативните копчиња BD, TV и STB се осветлуваат.
- 2 Пуштете ги сите копчиња.**  
Копчињата на оперативниот режим BD, TV и STB се исклучуваат и претходно поставениот код се брише.  
Далечинскиот управувач се враќа на стандардните поставки.


## Штедење на струја во режим на подготвеност

Проверете дали се направени двете следни поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) во [HDMI Settings] (HDMI Поставки) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 70).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 70).

## Пребарување на интернет страници

Можете да се поврзете со интернетот и да уживате во интернет страниците како почетната страница на Sony користејќи го системот.

- 1 Подгответе се за интернет пребарување.**  
Поврзете го системот со мрежа (страница 24).
- 2 Притиснете HOME.**  
На ТВ екранот се појавува почетното мени.
- 3 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за да одберете  [Network] (Мрежа).**
- 4 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Internet Browser] (Интернет пребарувач), потоа притиснете  $\oplus$ .**  
Се појавува екранот на [Internet Browser] (Интернет пребарувачот).

### Забелешка

- Некои интернет страници може да не се прикажат правилно или да не функционираат.

## За внесување на URL

Изберете [URL entry] (URL внес) од менито за опции.

Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, потоа изберете [Enter] (Ентер).



## За поставување на стандардната почетна страница

Додека страницата којашто сакате да ја поставите е прикажана, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито со опции.

## Враќање на претходната страница


Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции. Ако претходната страница не се појави дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Листа со прозорци) од менито со опции и од листата изберете ја страницата кон којшто сакате да се вратите.

## За излегување од Интернет пребарувач

Притиснете HOME.

## Екран на Интернет пребарувач

Можете да ја проверите информацијата за интернет страницата со притискање на DISPLAY. Информацијата на приказот се разликува во зависност од интернет страницата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Курсор  
Поместете со притискање на ←/↑/↓/→. Поставете го курсорот на линкот кој сакате да го видите, потоа притиснете ⊕. Се прикажува поврзаната интернет страница.
- 3 Адреса на страницата
- 4 SSL икона  
Се појавува кога поврзаниот URL е безбеден.

- 5 Индикатор за јачина на сигналот  
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/Вчитување на икона  
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7 Поле за внес на текст  
Притиснете ⊕, потоа изберете [Input] (Влез) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање  
Притиснете ←/↑/↓/→ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните членови се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Членови	Детали
[Browser Setup] (Поставка на пребарувачот)	Ги прикажува поставките на интернет пребарувачот. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.</li> <li>• [JavaScript Setup] (Поставки на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.</li> <li>• [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од пребарувачот.</li> <li>• [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.</li> </ul>
[Input] (Влез)	Ја прикажува софтверската тастатура за внесување на знаци додека пребарувате интернет страница.
[Break] (Прекин)	Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување на текст.

Членови	Детали
[Delete] (Избриши)	Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.
[Window List] (Листа на прозорци)	Прикажува листа на сите тековно отворени интернет страници. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната интернет страница со избирање на прозорецот.
[Bookmark List] (Листа на белешки)	Ја прикажува листата на белешки.
[Character encoding] (Кодирање на знаци)	Го поставува кодот на знакот.
[Previous page] (Претходна страница)	Се поместува на претходно прикажаната страница.
[Next page] (Следна страница)	Се поместува на претходно прикажаната следна страница.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)	Го сопира вчитувањето на страницата.
[Reload] (Повторно вчитaj)	Повторно ја вчитува истата страница.
[URL entry] (URL внес)	Ви дозволува да внесете URL кога софтверската тастатура е прикажана.
[Add to Bookmark] (Додадете во белешки)	Ја додава тековно отворената интернет страница кон листата белешки.
[Set as start page] (Поставува како почетна страница)	Ја поставува тековно прикажаната интернет страница како стандардна почетна страница.
[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)	Отвора врска во нов прозорец.
[Display certificate] (Прикажи сертификат)	Ги прикажува сертификатите на софтверот испратени од страници кои поддржуваат SSL.

## Понатамошни поставки за безжичниот систем

### Активирање на безжичното емитување помеѓу специфични единици

#### [Secure Link] (Безбедна врска)

Можете да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со субвуферот користејќи ја функција Безбедна врска. Оваа функција може да помогне при спречувањето на пречки ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи.

#### 1 Притиснете HOME.


На ТВ екранот се појавува почетното мени.

#### 2 Притиснете </> за да одберете [Setup] (Поставки).

#### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [System Settings] (Системски поставки), потоа притиснете (+).

#### 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), потоа притиснете (+).

Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).



#### 5 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Secure Link] (Безбедна врска), потоа притиснете (+).

**6 Притиснете ↑/↓ за да изберете [On] (Вклучено), потоа притиснете ⊕.**

За да ја откажете функцијата Безбедна врска, изберете [Off] (Исклучено).

**7 Притиснете SECURE LINK на заднината на субвуферот.**

За неколку минути продолжете на следниот чекор.

**8 Притиснете ←/→ за да изберете [Start] (Старт), потоа притиснете ⊕.**

За да се вратите на претходниот екран, изберете [Cancel] (Откажи).

**9 Откако ќе се појави пораката [Secure Link setting is complete.] (Поставката на Безбедна врска е завршена.), притиснете ⊕.**

Субвуферот е поврзан со главниот дел и LINK/STANDBY индикаторот преминува во портокалово.

Ако се појави пораката [Cannot set Secure Link.] (Не може да постави безбедна врска.), следете ги пораките на екранот.

**За да ја откажете функцијата Безбедна врска****За главниот дел**

Изберете [Off] (Исклучено) кај чекорот 6 горе.

**За субвуферот**


Притиснете и задржете SECURE LINK на заднината на субвуферот додека LINK/STANDBY индикаторот премине во зелено или светка зелено.

**Ако безжичниот пренос е нестабилен****[RF Channel] (RF канал)**

Ако користите бројни безжични системи, како што е безжичната LAN (Local Area Network) или Bluetooth, безжичните сигнали може да бидат нестабилни. Во тој случај, преносот може да се подобри со промена на следната поставка на [RF Channel] (RF канал).

**1 Притиснете HOME.**

На ТВ екранот се појавува почетното мени.

**2 Притиснете ←/→ за да одберете  [Setup] (Поставки).****3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [System Settings] (Системски поставки), потоа притиснете ⊕.****4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), потоа притиснете ⊕.**

Се појавува екранот на [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).

**5 Притиснете ↑/↓ за да изберете [RF Channel] (RF канал), потоа притиснете ⊕.****6 Притиснете ↑/↓ за да ја изберете посакуваната поставка, потоа притиснете ⊕.**

- [Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Системот автоматски го избира подобриот канал за пренос.
- [1], [2], [3]: Системот го пренесува звукот со фиксирање на каналот за пренос. Изберете го каналот со подобар пренос.

**Забелешка**

- Преносот може да се подобри со промена на каналот на пренос (фреквенција) на другиот безжичен систем(и). За детали на, упатете се на оперативните упатства на другиот безжичен систем(и).


# Поставување на мрежата

## [Internet Settings] (Интернет поставки)

Пред поставувањето, поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Поврзување со мрежата“ (страница 24).


## За да го отворите екранот на поставка

### 1 Притиснете HOME.




На ТВ екранот се појавува почетното мени.

### 2 Притиснете ←/→ за да одберете [Setup] (Поставки).




### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Network Settings] (Мрежни поставки), потоа притиснете ⊕.




### 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Internet Settings] (Интернет поставки), потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот на [Internet Settings] (Интернет поставки).

#### За BDV-L800/BDV-L800M



#### За BDV-L600



#### Забелешка

- Членовите на [Internet Settings] (Интернет поставки) се неопходни за поврзување со интернет. Внесете ги соодветните (алфанумерички) вредности за вашиот широкопојасен рутер или безжичен LAN рутер. Членовите кои треба да се постават може да се разликуваат, во зависност од снабдувачите на интернет услуга или од рутерот. За детали, упатете се на прирачниците со упатства кои ви ги дал вашиот снабдувач на интернет услуга или кои се дадени со рутерот.
- За повеќе информации, одете на следниот URL.

За потрошувачите во Европа:  
<http://support.sony-europe.com>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/support>

## Кога се поврзувате на LAN со LAN кабел

Следете ги чекорите подолу за поврзување на LAN (Local Area Network).

### Аудио поставка

**1** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Wired Setup] (Жична поставка) на екранот [Internet Settings] (Интернет поставки), потоа притиснете **+**.

**2** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Auto] (Автоматски), потоа притиснете **+**.

Системот автоматски ја изведува мрежната поставка и интернет поставките се појавуваат на ТВ екранот.

**3** Притиснете **→**.

**4** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Save & Connect] (Зачувај и поврзи), потоа притиснете **+**.

Системот започнува со проверка на мрежната врска.

**5** Проверете дека пораката [Internet Settings is now complete.] (Интернет поставките сега се завршени.) ќе се појави, притиснете **+**.

Поставката е завршена. Ако пораката не се појави, следете ги пораките на екранот.

### Рачна поставка

**1** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Wired Setup] (Жична поставка) на екранот [Internet Settings] (Интернет поставки), потоа притиснете **+**.

**2** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Custom] (По нарачка), потоа притиснете **+**.

**3** Притиснете **↑/↓** за да го изберете типот на мрежна поставка, потоа притиснете **+**.

- [Auto] (Автоматски): Системот автоматски ја поставува IP адресата и се појавува екранот [DNS Settings] (DNS поставки).

Кога ќе изберете [Auto] (Автоматски) и притиснете **+**, системот автоматски ја поставува DNS поставката.

Кога ќе изберете [Specify IP address] (Дефинирај IP адреса) и притиснете **+**, рачно внесете ги DNS поставките.

Притиснете **←/↑/↓/→** и копчињата со броеви за да ги поставите следните членови, потоа притиснете **+**.

- [Primary DNS] (Примарен DNS)
- [Secondary DNS] (Секундарен DNS)
- [Specify IP address] (Дефинирајте IP адреса): Внесете ги мрежните поставки рачно според вашата мрежна средина. Притиснете **←/↑/↓/→** и копчињата со броеви за да ги поставите следните членови, потоа притиснете **+**.
  - [IP Address] (IP адреса)
  - [Subnet Mask] (Субмрежна маска)
  - [Default Gateway] (Стандардна порта)
  - [Primary DNS] (Примарен DNS)
  - [Secondary DNS] (Секундарен DNS)

**4** Притиснете **↑/↓** за да ја изберете поставката на прокси серверот, потоа притиснете **+**.

- [No] (Не): Прокси сервер не се користи.
- [Yes] (Да): Внесете ја поставката за прокси сервер. Притиснете **←/↑/↓/→** и копчињата со броеви, потоа притиснете **+**.

Вредноста на интернет поставките се прикажува на ТВ екранот.

**5** Притиснете **→**.

**6** Притиснете **↑/↓** за да изберете [Save & Connect] (Зачувај и поврзи), потоа притиснете **+**.

Системот започнува со проверка на мрежната врска.

**7** Проверете дека пораката [Internet Settings is now complete.] (Интернет поставките сега се завршени.) ќе се појави, притиснете **+**.

Поставката е завршена. Ако пораката не се појави, следете ги пораките на екранот.

## Кога се поврзувате на безжичната LAN со вградениот Wi-Fi на системот или со USB безжичен LAN адаптер

Следете ги чекорите подолу за поврзување на безжична LAN (Local Area Network).

### Кога вашиот безжичен рутер е компатибилен со функцијата WPS

- 1 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wireless Setup(built-in)] (Безжична поставка(вградено))\* или [USB Wireless Setup] (USB безжична поставка) на [Internet Settings] (Интернет поставки), потоа притиснете ⊕.

\* BDV-L800/BDV-L800M само.

- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi заштитена поставка (WPS)), потоа притиснете ⊕.

- 3 Активирајте ја функцијата WPS на вашиот безжичен рутер, притиснете ↑/↓ за да изберете [Start] (Старт), потоа притиснете ⊕.

За детали за активирање на функцијата WPS, видете ги оперативните упатства на вашиот рутер.

- 4 Проверете дека пораката [Wi-Fi Protected Setup was successful.] (Wi-Fi заштитената поставка беше успешна.) ќе се појави, потоа притиснете →.

Поставката на безжичната LAN врска и IP адресата е завршено.

Следно, внесете ја поставката за прокси сервер. Следете ги чекорите 4 до 7 на “Рачна поставка” во “Кога се поврзувате на LAN со LAN кабел” горе.

### Кога вашиот безжичен рутер не е компатибилен со функцијата WPS

- 1 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Wireless Setup(built-in)] (Безжична поставка(вградено))\* или [USB Wireless Setup] (USB безжична поставка) на [Internet Settings] (Интернет поставки), потоа притиснете ⊕.

\* BDV-L800/BDV-L800M само.

- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Scan] (Скенирање), потоа притиснете ⊕.

Системот бара достапни безжични LAN, потоа се појавува листата на безжични LAN.

- 3 Притиснете ↑/↓ за да го изберете името на безжичната LAN, потоа притиснете ⊕.

#### ■ Кога избраната безжична LAN е небезбедна

Поставката на безжичната LAN врска е завршена. Следно, внесете ги поставките за IP адреса следејќи ги чекорите на “Аудио поставка” или “Рачна поставка” во “Кога се поврзувате на LAN со LAN кабел” горе.

#### ■ Кога избраната безжична LAN е безбедна

Се појавува екранот за внесување на WEP или WPA клуч. Одете на чекор 5.

#### ■ За да се дефинира името на безжичната врска LAN

Иберете [Manual Entry] (Рачен внес).

Се појавува екранот за внес. Внесете го името на безжичната LAN следејќи ги пораките на екранот, потоа притиснете →.

#### 4 Притиснете ↑/↓ за да го изберете безбедносниот режим, потоа притиснете (+).

- [None] (Ништо): Изберете го ова ако безжичната LAN е небезбедна. Постапката на безжичната LAN врска е завршена. Следно, внесете ги поставките за IP адреса следејќи ги чекорите на “Аудио поставка” или “Рачна поставка” во “Кога се поврзувате на LAN со LAN кабел” горе.
- [WEP] (WEP): Безжичната LAN е заштитена со WEP клуч.
- [WPA/WPA2-PSK] (WPA/WPA2-PSK): Безжичната LAN е заштитена со WPA-PSK или WPA2-PSK.
- [WPA2-PSK] (WPA2-PSK): Безжичната LAN е заштитена со WPA2-PSK.

#### 5 Внесете го WEP клучот/WPA клучот следејќи ги пораките на екранот, потоа притиснете →.

Постапката на безжичната LAN врска е завршена. Следно, внесете ги поставките за IP адреса следејќи ги чекорите на “Аудио поставка” или “Рачна поставка” во “Кога се поврзувате на LAN со LAN кабел” горе.

### За безжичната LAN безбедност

Бидејќи комуницирањето преку безжичната LAN функција е воспоставено со радио бранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции. Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносните поставки соодветно на вашата мрежна средина.

#### Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

#### WEP

WEP применува безбедност на комуникации за да спречи надворешни лица да ја пресретнат комуникацијата или да навлезат во вашата безжична мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија која овозможува постар уред кој не поддржува TKIP/AES да се поврзе.

#### WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како реакција на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.


#### WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија која користи напреден безбедносен метод различен од WEP и TKIP.

AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

## Користење на екранот за поставки

Можете да правите различни прилагодувања на членови како што се слика и звук.

Изберете  (Поставка) на почетното мени кога треба да ги промените поставките на системот.

Стандардните поставки се подвлечени.


### Забелешка

- Поставките за репродуцирање складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставки и сите опишани функции може да не работат.

### 1 Притиснете HOME.


На ТВ екранот се појавува почетното мени.

### 2 Притиснете за да одберете [Setup] (Поставки).














### 3 Притиснете за да изберете икона на категоријата поставки за да ја промените, потоа притиснете .

Пример: [Screen Settings] (Поставки на екранот)



Можете да ги поставите следните опции.

Икона	Објаснување
	<b>[Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач) (страница 65)</b> Ги прави далечинските поставки за управување со ТВ или со другите компоненти.
	<b>[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 65)</b> Го ажурира софтверот на системот.
	<b>[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 65)</b> Ги прави поставките на екранот според типот на приклучоците за поврзување.
	<b>[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 67)</b> Ги прави аудио поставките според типот на приклучоците за поврзување.
	<b>[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за BD/DVD гледање) (страница 68)</b> Права детални поставки за BD/DVD репродуцирање.
	<b>[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 68)</b> Права детални поставки за функцијата Родителска контрола.
	<b>[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 69)</b> Права детални поставки за Супер аудио CD репродуцирање.
	<b>[System Settings] (Системски поставки) (страница 69)</b> Ги прави поставките поврзани со системот.
	<b>[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 71)</b> Права детални поставки за интернет и мрежа.
	<b>[Easy Setup] (Брзо поставување) (страница 72)</b> 1•2•3 Повторно го пушта брзото поставување за да ги направи основните поставки.
	<b>[Resetting] (Ресетирање) (страница 72)</b> Го ресетира системот на фабрички поставки.




# ? [Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач)

## ■ [Preset Mode] (Претходно поставен режим)

Можете да го смените претходно поставениот код на далечинскиот управувач за контролирање на компоненти што не се на Sony. За детали, видете „Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен код)“ (страница 55).

## ↻ [Network Update] (Мрежно ажурирање)



Можете да ги ажурирате и подобрите функциите на системот.

За информации за функциите на ажурирање, упатете се на следната интернет страница:

За потрошувачите во Европа:  
<http://support.sony-europe.com>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATING“ се појавува на екранот на предната плоча. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот дел автоматски се исклучува. Почекајте ажурирањето на

софтверот да се заврши, не вклучувајте го и не исклучувајте го главниот дел или не управувајте со главниот дел или со ТВ.

## 🔧 [Screen Settings] (Поставки на екранот)

### ■ [3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да ги претставите сите содржини во 2D.

#### Забелешка

- 3D видео од HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучокот е излез без разлика на оваа поставка.

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D] (ТВ поставка за 3D во големина на екранот)

Ја поставува големината на екранот на вашиот 3D компатибилен ТВ.

#### Забелешка

- Оваа поставка не важи за 3D видео од HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучокот.

### ■ [TV Type] (ТВ тип)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзвате со ТВ со голем екран или со ТВ со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзвате со ТВ со екран 4:3 без функција на широк режим.

### ■ [Screen Format] (Формат на екранот)

[Original] (Оригинален): Изберете го ова кога се поврзвате со ТВ со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на ТВ со голем екран.

[Fixed Aspect Ratio] (Фиксна пропорција на приказ): Ја менува големината на сликата за да соодветствува на големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

---

■ **[DVD Aspect Ratio] (DVD пропорција на приказ)**

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



---

■ **[Cinema Conversion Mode] (Режим на видео конверзија)**

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Главниот дел автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се менува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

---

■ **[Output Video Format] (Излезен видео формат)**

[HDMI] (HDMI): Нормално изберете [Auto] (Автоматски). Изберете [Original Resolution] (Оригинална резолуција) за излез на снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од SD резолуцијата, се зголемува до SD резолуција.)

[Video] (Видео): Автоматски ја поставува најниската резолуција.

**Забелешка**

- Кога ги поврзвате HDMI OUT приклучокот и приклучокот за видео излез истовремено, изберете [Video] (Видео).
- Ако не се појави слика кога ја поставувате [HDMI] (HDMI) резолуцијата, изберете [Video] (Видео).

---

■ **[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/ DVD-ROM 1080/24p излез)**

[Auto] (Автоматски): Емитува 1920 × 1080p/ 24 Hz видео сигнали само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен ТВ користејќи го HDMI OUT приклучокот.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога вашиот ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.

---

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB (HDMI))**

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот на надворешниот уред и се менува на соодветните поставки за боја.

[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Емитува YCbCr 4:2:2 видео сигнали.

[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Емитува YCbCr 4:4:4 видео сигнали.

[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се поврзувате со уред со HDCP-соодветен DVI приклучок.

---

■ **[HDMI Deep Colour Output] (HDMI темелен приказ на бои)**

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit), (10bit): Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога ТВ е компатибилен со Темелен приказ на бои.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

---

■ **[Pause Mode] (Режим на пауза) (BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW само)**

[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.

[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.



## [Audio Settings]

### (Аудио поставки)

#### ■ [BD Audio MIX Setting] (BD аудио MIX поставки)

[On] (Вклучено): Го емитува аудио добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио со примарното аудио.  
[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

#### ■ [DTS Neo:6] (DTS Neo:6)

Симулира повеќеканален сараунд звук од два канални извори според способноста на поврзаниот уред и го емитува звукот преку HDMI OUT приклучокот.

[Cinema] (Кино): Емитува симулиран повеќеканален звук од два канални извори користејќи DTS Neo:6 Кино режим.

[Music] (Музика): Емитува симулиран повеќеканален звук од два канални извори користејќи DTS Neo:6 Музички режим.

[Off] (Исклучено): Емитува звук со оригиналниот број на канали.

#### ■ [Audio DRC] (Audio DRC)

Можете да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).

[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег кој го планирал инженерот којшто снимал.

[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

#### ■ [Audio Output] (Аудио излез)

Можете да го изберете излезниот метод каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува звук само од звучниците на системот.

[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува звук од звучниците на системот

и двоканални линеарни РСМ сигнали од HDMI OUT приклучокот.

[HDMI] (HDMI): Емитува звук само од HDMI OUT приклучокот. Форматот на звукот зависи од поврзаната компонента.

#### Забелешка

- Кога [Control for HDMI] (Контролата за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 70), [Audio Output] (Аудио излезот) автоматски е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се промени.
- Аудио сигналите не се емитуваат од HDMI OUT приклучокот кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезниот режим) (страница 70) е поставен на [TV] (ТВ). (Само европски модели.)
- Кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [HDMI] (HDMI), форматот на излезниот сигнал од „TV“ функцијата е двоканален линеарен РСМ. (Само европски модели.)

#### ■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Можете да ги поставите системските звучни ефекти (SOUND MODE и [Surround Setting] (Сараунд поставки)) на вклучено/исклучено.

[On] (Вклучено): Ги овозможува сите звучни ефекти на системот. Горната граница на одмерната фреквенција е поставена на 48 kHz.

[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Изберете го ова кога не сакате да ја поставите горната граница на одмерната фреквенција.

#### ■ [Surround Setting] (Сараунд поставка)

Можете да ја изберете сараунд поставката. За детали, видете „Чекор 5: Уживање на сараунд звук“ (страница 35)

#### ■ [Speaker Settings] (Поставки на звучниците)

За добивање на најдобриот можен сараунд ефект, поставете ги звучниците. За детали, видете „Поставување на звучниците“ (страница 52).



## [BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за BD/DVD гледање)

Можете да направите детални поставки за BD/DVD репродуцирање.

### ■ [BD/DVD Menu] (BD/DVD Мени)

Можете да го изберете стандардниот мени јазик за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик упатувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 86).

### ■ [Audio] (Аудио)

Можете да го изберете стандардниот јазик за запис за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален), се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик упатувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 86).

### ■ [Subtitle] (Превод)

Можете да го изберете стандардниот јазик за превод за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик упатувајќи се на „Листа за код на јазик“ (страница 86).

### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на BD хибриден диск)

[BD] (BD): Репродуцира BD слој.  
[DVD/CD] (DVD/CD): Репродуцира DVD или CD слој.

### ■ [BD Internet Connection] (BD интернет врска)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.  
[Do not allow] (Не дозволувај): Забранува интернет врска.



## [Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

### ■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата Родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

### ■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири знаци.

### ■ [BD Parental Control] (BD родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM може да се ограничи според возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири знаци.

### ■ [DVD Parental Control] (DVD родителска контрола)

Репродуцирањето на некои DVD VIDEO може да се ограничи на претходно определено ниво како што е возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири знаци.

---

### ■ [Internet Video Parental Control] (Интернет видео родителска контрола)

Репродуцирањето на некои интернет видеа може да се ограничи според возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири знаци.

---

### ■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет видеа.

[Block] (Блокирај): Го блокира репродуцирањето на непроценети интернет видеа.

---

## [Music Settings] (Поставки за музика)

Можете да направите детални поставки за Супер аудио CD репродуцирање.

---

### ■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродуцирање на Супер аудио CD)

[Super Audio CD] (Супер аудио CD): Го репродуцира Супер аудио CD слојот.

[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.

---

### ■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали на репродуцирање на Супер аудио CD)

[DSD 2ch] (DSD двоканален): Ја репродуцира двоканалната област.

[DSD Multi] (DSD повеќеканален): Ја репродуцира повеќеканалната област.

---

## [System Settings] (Системски поставки)

Можете да ги направите поставките поврзани со системот.

---

### ■ [OSD] (OSD)

Можете да го изберете вашиот јазик за системскиот приказ на екранот.

---

### ■ [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук)

Можете да направите понатамошни поставки за безжичниот систем. За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 58).

Исто така, можете да го проверите статусот на безжичниот пренос. Кога безжичното емитување е активирано, се појавува [OK] (OK) десно од [Status] (Статусот).

---

### ■ [Illumination/Display] (Осветлување/Екран)

Можете да го изберете статусот на копчињата на нежен допир (страница 10), приказот на предната плоча (страница 12) и на осветлувачката LED (страница 10).

---

#### За BDV-L800/BDV-L800M

[All Sync/On] (Сите синхронизации/ Вклучено): Осветлувачката LED се поместува за да соодветствува на сите аудио. Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча остануваат осветлени.

[Music Sync/On] (Музичка синхронизација/ Вклучено): Осветлувачката LED се поместува за да соодветствува на музиката или само на радиото. Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча остануваат осветлени.

[Music Sync/Off] (Музичка синхронизација/ Исклучено): Осветлувачката LED се поместува за да соодветствува на музиката или само на радиото. Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча се исклучуваат кога не се ракува со системот.

[Simple/Off] (Едноставно/Исклучено): Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча се исклучуваат кога не се ракува со системот.

---

### За BDV-L600

[Standard/On] (Стандардно/Вклучено):

Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча остануваат осветлени.

[Simple/Off] (Едноставно/Исклучено):


Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча се исклучуваат кога не се ракува со системот.

#### ■ [Remote Sensor] (Далечински сензор)

Можете да изберете далечинскиот сензор да се користи според позицијата на инсталирање на главниот дел.



Во вертикална положба



Во хоризонтална положба

[Vertical/Horizontal] (Вертикално/

Хоризонтално): И двата далечински сензори се активни. Оној во вертикална положба има приоритет.

[Vertical] (Вертикално): Активен е само далечинскиот сензор во вертикална положба.

[Horizontal] (Хоризонтално): Активен е само далечинскиот сензор во хоризонтална положба.

#### ■ [HDMI Settings] (HDMI поставки)

[Control for HDMI] (Контрола на HDMI)

[On] (Вклучено): Вклучено. Можете

меѓусебно да управувате со компоненти кои се поврзани со HDMI кабел со голема брзина.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel]

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот и ТВ што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на ТВ преку HDMI кабел со висока брзина.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

#### Забелешка

• Оваа функција е достапна само кога [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е поставена на [On] (Вклучено).

[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезен режим) (само европски модели)

Можете да го изберете аудио влезот на компонентата којашто е поврзана со HDMI IN 1 приклучокот.

[HDMI1] (HDMI1): Звукот на компонента којашто е поврзана со HDMI IN 1

приклучокот е влез од HDMI IN 1 приклучокот.

[TV] (ТВ): Звукот на компонентата којашто е поврзана со HDMI IN 1 приклучокот е влез од TV DIGITAL IN (OPTICAL) приклучокот.

#### ■ [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на старт од режимот подготвено. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

#### ■ [Auto Standby] (Автоматски подготвено)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматски подготвено).

Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим подготвено.

[Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

#### ■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информација само кога ќе притиснете DISPLAY.

#### ■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

#### ■ [Software Update Notification]

(Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за поновите верзии на софтверот (страница 65).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Gracenote Settings] (Gracenote поставки)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот. За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Презема информации за дискот кога [Video Search] (Видео пребарувањето) или [Music Search] (Музичкото пребарување) е означено.

---

### ■ [System Information] (Информации за системот)

Можете да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC адресата.

---



## [Network Settings] (Мрежни поставки)

Можете да направите детални поставки за интернет и мрежа.

---

### ■ [Internet Settings] (Интернет поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Поврзување со мрежата“ (страница 24).

---

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали мрежната врска е правилно направена.

---

### ■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA сервер.

---

---

### ■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA контролор.

[Smart Select]: Овозможува Sony DLNA контролорот да го најде системот како целна компонента за да го управува со користење на инфрацрвен зрак. Оваа функцијата можете да ја поставите како вклучена или исклучена.

[Renderer Name] (Има на изведувач): Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA уреди во мрежата.

---

### ■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA контролори.

---

### ■ [Party Auto Start] (Автоматски старт на забава)

[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постоечка PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со PARTY STREAMING функцијата.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Media Remote Device Registration] (Регистрација на медиумски далечински уред)

Го регистрира вашиот уред „Медиумски далечински управувач“.

---

### ■ [Registered Media Remote Devices] (Регистрирани медиумски далечински уреди)

Прикажува листа на вашите регистрирани уреди „Медиумски далечински управувач“.

---



## **[Easy Setup]**

### **(Брзо поставување)**

Повторно го пушта брзото поставување за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот.



## **[Resetting]**

### **(Ресетирање)**

---

#### **■ [Reset to Factory Default Settings] (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)**

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

---

#### **■ [Initialize Personal Information] (Постави лични информации)**

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.



## Мерки за претпазливост

### За безбедност

- За да ја намалите опасноста од пожар или електричен удар, не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз системот и не поставувајте го системот близу вода, како што е близу када или во бања. Ако цврст објект или течност паднат врз кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да продолжи со работа.
- Не допирајте ги АС каблите за струја (главни водови) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен шок.

### За струјните извори

- Исклучете го главниот дел од сидниот штекер (главниот) ако не планирате да го користите за подолг временски период. За да го исклучите кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.

### За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- При голем капацитет, по подолг временски период, кутијата станува топла на допир. Ова не е дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се избегнува. Не поставувајте го системот во затворен простор каде што вентилацијата е лоша бидејќи ова може да предизвика прегревање.
- Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со поставување на што било врз системот. Системот е опремен со засилувач со висока енергија. Ако отворите на вентилацијата се блокирани, системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
- Не поставувајте го системот на површини (килим, кебиња итн.) или близу материјали (завеси, драперии) кои може да ги блокираат отворите на вентилацијата.
- Не го инсталирајте системот во затворен простор, како што е полица за книги или слично.
- Не го монтирајте системот во близина на топлинни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.

- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред плочата. Тие може да го ограничат приемот на радио бранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

### За оперативноста

- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна соба, влагата може да кондензира на леките во главниот дел. Ако се случи тоа, системот може да не работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.
- Кога го поместувате системот, извадете го дискот. Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
- Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го главниот дел и нека го провери квалификувано лице пред да продолжи со работа.

### За прилагодување на јачината на звукот

- Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

### За чистење

- Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот. Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот систем, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.
- За да ги отстраните отпечаточите од прсти од предната плоча на главниот дел, избришете ја со малку влажен, добро исцеден мек материјал (BDV-L800 само).

## За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

- Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или спреј видови). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

## За заменување на делови

- Во случај системот да се поправа, поправените делови може да се собираат за повторна употреба или за рециклирање.

## За AC адаптер

- Користете го дадениот AC адаптер (AC-BD100) за овој плеер, бидејќи другите адаптери може да предизвикаат дефект.
- Не расклопувајте и не испитувајте ја техниката.
- Не затворајте го AC адаптерот во затворен простор, како што е полица за книги или AV кутија.
- Не поврзувајте го AC адаптерот на патувачки електричен трансформатор, кој може да создаде топлина и да предизвика дефект.
- Не испуштајте го и не тресете го.
- Опремата не треба да се изложува на капење или на прскање.
- Спојката/доводот на уредот треба да бидат лесно достапни и постојано оперативни.

## За бојата на вашиот ТВ

- Ако звучниците предизвикаат ТВ екранот да има неправилности во бојата, исклучете го ТВ потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од ТВ.

### ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на вашиот телевизор. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на вашиот ТВ подолг период на време ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Проектните телевизии се особено подложни на ова.

## За поместување на системот

- Пред да го поместите системот, осигурете се дека нема вметнат диск и отстранете ги AC каблите за струја (главни водови) од сидниот штекер (главен).

# Забелешки за дисковите

## За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

## За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

# Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Ако кој било проблем е истраен, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony. Забележете дека ако сервисниот персонал промени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

Во случај на проблем со функцијата безжичен звук, продавачот на Sony нека го провери целиот систем заедно (главен дел и субвуфер).

## Општо

Симптом	Проблеми и решенија
Напојувањето не е вклучено.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали АС каблите за струја (главни водови) за главниот дел и субвуферот се безбедно поврзани.</li><li>• Проверете дали АС кабелот за струја (главен вод) на главниот дел е безбедно поврзан со АС адаптерот.</li><li>• Проверете дали спојката за АС адаптерот е безбедно поврзана со спојката DC IN 14V на задниот дел на главниот дел.</li></ul>
Далечинскиот управувач не функционира.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и главниот дел е премногу големо.</li><li>• Батериите во далечинскиот управувач се слаби.</li></ul>
Дискот не излегува и не можете да го извадите дури и откако ќе притиснете ▲.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обидете се со следното: ① Притиснете и задржете ► и ▲ на главниот дел подолго од 5 секунди за да го извадите дискот. ② Отстранете го дискот. ③ Исклучете го АС струјниот кабел (главен вод) од сидниот штекер (главниот), потоа по неколку минути повторно поврзете го.</li></ul>
Системот не работи нормално.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Исклучете го АС струјниот кабел (главен вод) од сидниот излез (главниот), потоа по неколку минути повторно поврзете го.</li></ul>

## Пораки

Симптом	Проблеми и решенија
На ТВ екранот се појавува [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Достапна е нова верзија на софтверот. Одете до делот „Поставки“ на мениот и изберете „Мрежно ажурирање“ за да го изведете ажурирањето).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 65) за да го ажурирате системот со понова верзија на софтверот.</li></ul>
„PROTECTOR“ и „PUSH PWR“ наизменично се појавува на екранот на предната плоча.	<p>Притиснете I/O за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STANDBY“ ќе исчезне.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата на системот?</li><li>• Откако ќе ги проверите деловите наведени горе и ќе поправите какви било проблеми, вклучете го системот. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.</li></ul>

<b>Симптом</b>	<b>Проблеми и решенија</b>
„LOCKED“ се појавува на екранот на предната плоча.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете ја функцијата забрана за деца на исклучено (страница 54).</li> </ul>
„DEMO LOCK“ се појавува на екранот на предната плоча.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.</li> </ul>
„Ехххх“ се појавува на екранот на предната плоча.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локален овластен сервис за Sony и дадете го кодот на грешката.</li> </ul>
△ се појавува без какви било пораки на целиот ТВ екран.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.</li> </ul>


## Слика

<b>Симптом</b>	<b>Проблеми и решенија</b>
Нема слика.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете го излезниот метод на вашиот систем (страница 20).</li> </ul>
Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI кабел.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Главниот дел е поврзан со влезен уред кој не е HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) соодветен („HDMI“ на предната плоча не се осветлува) (страница 20).</li> <li>• Проверете дали HDMI OUT приклучокот на главниот дел и HDMI IN приклучокот на вашиот ТВ се поврзани преку HDMI кабел со голема брзина.</li> </ul>
3D сликите од HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучокот не се појавуваат на ТВ екранот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Во зависност од ТВ или видео компонентата, 3D сликите може да не се појават.</li> <li>• На ТВ можеби ќе му треба време за да ги открие 3D сигналите.</li> </ul>
Не се појавува слика кога резолуцијата на видео излезот избрана во [Output Video Format] (Излезен видео формат) не е точна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Притиснете и задржете ► и VOL – на главниот дел подолго од 5 секунди за да ја ресетирате резолуцијата на видео излезот на најниска резолуција.</li> </ul>
Темната област на сликата е премногу темна/светлата област е премногу светла или неприродна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете го [Picture Quality Mode] (Режимот Квалитет на слика) на [Standard] (стандарден) (страница 44).</li> </ul>
Сликата не се емитува правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете ги поставките на [Output Video Format] (Излезен видео формат) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 66).</li> <li>• Ако аналогниот или дигиталниот сигнал се емитуваат во исто време, поставете го [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p излез) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) на [Off] (Исклучено) (страница 66).</li> <li>• За BD-ROM, проверете ги поставките на [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p излез) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 66).</li> </ul>
Се појавуваат пречки на сликата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исклучете го дискот.</li> <li>• Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до ТВ, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете вашиот главен дел со вашиот ТВ, обидете се да го поврзете главниот дел со другите влезни приклучоци.</li> </ul>
Сликата не е прикажана на целиот ТВ екран.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете ја поставката на [TV Type] (ТВ тип) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 65).</li> <li>• Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.</li> </ul>

Симптом	Проблеми и решенија
На ТВ екранот се појавува неправилност на бојата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.</li> <li>• Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.</li> <li>• Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на ТВ држачот, уред за здравствена нега, играчка итн.).</li> </ul>
Нема слика по репродуцирањето на видео датотека/фотографија на iPod/iPhone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изберете го влезот на вашиот ТВ за овој систем.</li> </ul>

## Звук


Симптом	Проблеми и решенија
Нема звук или безжичното емитување не е активирано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабелот на звучникот не е безбедно поврзан.</li> <li>• Проверете дали AC кабелот за струја (главен вод) на субвуферот е безбедно поврзан.</li> <li>• Проверете дали јачината на звукот на главниот дел не е „0“.</li> <li>• Проверете го статусот на индикаторот LINK/STANDBY на субвуферот. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Се исклучува. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете дали AC кабелот за струја (главен вод) на субвуферот е безбедно поврзан.</li> <li>– Вклучете го субвуферот со притискање <b>I/⏻</b> на субвуферот.</li> </ul> </li> <li>– Брзо трепка зелено. <ul style="list-style-type: none"> <li>– ① Притиснете <b>I/⏻</b> на субвуферот. ② Безжичниот трансивер правилно внесете го во субвуферот. ③ Притиснете <b>I/⏻</b> на субвуферот.</li> </ul> </li> <li>– Трепка црвено. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Притиснете <b>I/⏻</b> за да го исклучите субвуферот и проверете ги следните делови. <ul style="list-style-type: none"> <li>① Дали + и – каблите на звучникот имале спој?</li> <li>② Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата на субвуферот? Откако ќе ги проверите деловите наведени горе и ќе поправите какви било проблеми, вклучете го субвуферот. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>– Бавно трепка зелено или портокалово или преминува во црвено. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно вметнат во главниот дел.</li> <li>– Постапката [Secure Link] (Безбедна врска) направете ја повторно (страница 58).</li> <li>– Емитувањето на звук е лошо. Поместете го субвуферот така што индикаторот LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поместете го системот подалеку од други безжични уреди.</li> <li>– Избегнете користење на кои било други безжични уреди.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>– Преминува во зелено или портокалово. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверете дали звучниците се поврзани.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

<b>Симптом</b>	<b>Проблеми и решенија</b>
Звукот Супер аудио CD на компонента којашто е поврзана со HDMI IN 1 или HDMI IN 2 приклучокот не се емитува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI IN 1 и HDMI IN 2 не прифаќаат аудио формат кој содржи заштита од копирање.</li> </ul>
Нема звук од ТВ преку HDMI OUT приклучокот кога ја користите функцијата Audio Return Channel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете ја [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) во [HDMI Settings] (HDMI Поставки) од [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 70). Исто така, поставете го [Audio Return Channel] во [HDMI Settings] (HDMI поставки) од [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 70).</li> <li>• Осигурете се дека вашиот ТВ е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.</li> <li>• Осигурете се дека HDMI кабелот со голема брзина е поврзан со приклучок на вашиот ТВ што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.</li> </ul>
Системот не емитува звук правилно кога е поврзан со телевизискиот приемник.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете го [Audio Return Channel] во [HDMI Settings] (HDMI поставки) од [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 70).</li> </ul>
Се слуша сериозен шум или врева.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поместете го вашиот ТВ подалеку од аудио компонентите.</li> <li>• Исчистете го дискот.</li> </ul>
Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате CD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изберете стерео звук со притискање на  (страница 47).</li> </ul>
Левиот и десниот звук се небалансирани или се обратно поврзани.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали звучниците и компонентите се поврзани правилно и безбедно.</li> </ul>
Звукот е нестабилен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функцијата за контрола на положбата на вашиот ТВ е вклучена. За деталите за исклучување на функцијата, погледнете во упатствата за работа на вашиот ТВ.</li> </ul>
Се слуша врева од предниот звучник или звукот од предните звучници прескокнува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Безжичниот пренос е нестабилен. Сменете ги поставките на [RF Channel] (RF канал) во [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) (страница 59).</li> <li>• Главниот дел и субвуферот монтирајте ги поблиску еден до друг.</li> <li>• Не ги монтирајте главниот дел и субвуферот на затворена полица, на метална полица или под маса.</li> </ul>


## **Пребарувач на станици**

<b>Симптом</b>	<b>Проблеми и решенија</b>
Радио станиците не може да се препознаат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали антената (воздушна) е безбедно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).</li> <li>• Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Користете директно пребарување на станици.</li> </ul>


## Репродукција

Симптом	Проблеми и решенија
Дискот не се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кодот за областа на BD/DVD не соодветствува со системот.</li><li>• Во главниот дел има кондензирана влага и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го главниот дел да биде вклучен околу половина час.</li><li>• Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно уреден (страница 81).</li></ul>
Имињата на датотеките не се прикажани правилно.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Системот може да прикаже само формати на знаци соодветни со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да бидат поинаку прикажани.</li><li>• Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.</li></ul>
Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Избрано е продолжи со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете .</li></ul>
Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога<ul style="list-style-type: none"><li>– ќе го извадите дискот.</li><li>– ќе го исклучите USB уредот.</li><li>– ќе репродуцирате друга содржина.</li><li>– ќе го исклучите главниот дел.</li></ul></li></ul>
Јазикот за звучниот запис/преводот или аглиите не може да се сменат.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обидете се со користење на BD или DVD мениот.</li><li>• Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на BD или DVD коешто се репродуцира.</li></ul>
Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обидете се со следното: ① Отстранете го дискот. ② Исклучете го системот. ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB уредот (страница 38). ④ Вклучете го системот. ⑤ Вметнете го BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.</li></ul>

## USB уред

Симптом	Проблеми и решенија
USB уредот не се препознава.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обидете се со следното: ① Исклучете го системот. ② Отстранете го и повторно поврзете го USB уредот. ③ Вклучете го системот.</li><li>• Осигурете се дека USB уредот е безбедно поврзан со  (USB) портот.</li><li>• Проверете дали USB уредот или кабелот е оштетен.</li><li>• Проверете дали USB уредот е вклучен.</li><li>• Ако USB уредот е поврзан преку USB центар, исклучете го и поврзете го USB уредот директно со главниот дел.</li></ul>

## BRAVIA Интернет видео

Симптом	Проблеми и решенија
Сликата/звукот е лош/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.</li><li>• Квалитетот на сликата/звукот може да се промени со менување на брзината на врската. Sony препорачува брзина на врска од најмалку 2,5 Mbps за видео со стандардна дефиниција и 10 Mbps за видео со висока дефиниција.</li><li>• Не сите видео записи содржат звук.</li></ul>
Сликата е мала.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Притиснете  за да зумирате.</li></ul>

## „BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]) (Контрола на HDMI)

Симптом	Проблеми и решенија
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 70).</li><li>• Ако ја смените HDMI врската, исклучете го системот и повторно вклучете го.</li><li>• Ако сема струја, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 70).</li><li>• Проверете го следното и упатете се на оперативните упатства дадени со компонентата.<ul style="list-style-type: none"><li>– поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI).</li><li>– поставката на поврзаната компонента за функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е точна.</li></ul></li></ul>

## Мрежна врска

Симптом	Проблеми и решенија
Системот не може да се поврзе со мрежата.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете ја мрежната врска (страница 24) и мрежните поставки (страница 71).</li></ul>

## Вградена/USB безжична LAN врска

Симптом	Проблеми и решенија
Можете да го поврзете вашиот компјутер со интернет откако ќе се изведе [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi заштитена поставка (WPS)).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно променете ги безжичните поставки на вашиот компјутер.</li></ul>
Не можете да го поврзете системот со вашиот безжичен LAN рутер.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали безжичниот LAN рутер е вклучен.</li><li>• Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на ѕидот, условите на прием на радио бранови или пречките помеѓу системот и безжичниот LAN рутер, можното растојание за комуникација може да биде скратено. Поместете го системот и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.</li><li>• Уреди кои користат појас на фреквенција од 2,4 GHz, како што се микробрановата печка, Bluetooth или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го главниот дел подалеку од такви уреди или таквите уреди исклучете ги.</li></ul>
Посакуваниот безжичен рутер не се открива дури и ако се изведе [Scan] (Скенирање).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран и повторно обидете се со [Scan] (Скенирање). Ако посакуваниот безжичен рутер сè уште не е пронајден, притиснете RETURN за да изберете [Manual registration] (Рачна регистрација).</li></ul>
Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Растојанието помеѓу главниот дел и безжичниот LAN рутер е премногу големо (страница 24).</li></ul>



## Дискови кои се репродуцираат

<b>Blu-ray диск</b>	BD-ROM <sup>1)</sup> BD-R/BD-RE <sup>2)</sup>
<b>DVD<sup>3)</sup></b>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD<sup>3)</sup></b>	CD-DA (Музичко CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Супер аудио CD

<sup>1)</sup>Бидејќи Blu-ray диск спецификациите се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

<sup>2)</sup>BD-RE: Вер. 2,1

BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)

BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

<sup>3)</sup>CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

### Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

### Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


### Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

### Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

### Код на областа (BD-ROM/DVD VIDEO само)

Вашиот систем на заднината на главниот дел има испечатен код на областа и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на областа или .

# Типови датотеки кои се репродуцираат

## Видео<sup>1)</sup>

Формат на датотеката	Наставки
MPEG-1 Видео/PS <sup>2)5)</sup>	“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
MPEG-2 Видео/PS, TS <sup>2)6)</sup>	“.mts”
Xvid	„.avi“
MPEG4/AVC <sup>2)5)</sup>	“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,” “.m2ts,” “.mts”
WMV9 <sup>2)5)</sup>	“.wmv,” “.asf”
AVCHD	3)5)

## Музика

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Аудио слој III)	“.mp3”
AAC <sup>2)4)5)</sup>	“.m4a”
WMA9 Стандардно <sup>2)4)</sup>	“.wma”
LPCM	“.wav”

## Фотографија<sup>1)</sup>

Формат на датотеката	Наставки
JPEG	“.jpg,” “.jpeg”
GIF	„.gif“ <sup>6)</sup>
PNG	„.png“

<sup>1)</sup>Системот не ги репродуцира овие датотеки преку функцијата на изведувачот.

<sup>2)</sup>Системот не репродуцира датотеки кодирани со DRM.

<sup>3)</sup>Системот репродуцира AVCHD-формат на датотеки кои се снимени преку дигитална видео камера итн. За гледање на AVCHD-формат на датотеки, дискот со AVCHD-формат на датотеки мора да е уреден.

<sup>4)</sup>Системот не репродуцира датотеки кодирани со Lossless, итн.

<sup>5)</sup>Системот не ги репродуцира овие датотеки преку функцијата DLNA.

<sup>6)</sup>Системот репродуцира само SD резолуција преку DLNA функцијата.

## Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки кај BD, DVD, CD и USB уреди:
  - до папките од третото дрво
  - до 500 датотеки во едно дрво
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA серверот:
  - до папките од 18-то дрво
  - до 999 датотеки во едно дрво
- Некои USB уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае Класа на масовно складирање (MSC) уреди (како што се флеш меморија или HDD), Уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101-тастер (само преден ⚡ (USB) порт).
- За да се избегне расипување или оштетување на податоците на USB меморијата или другите уреди, исклучете го системот пред да ја поврзете или отстраните USB меморијата или другите уреди.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит брзина од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит брзина користејќи DATA DVD.

# Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

Функција	Формат							
	LPCM 2ch	LPCM 5.1ch LPCM 7.1ch	Dolby Digital	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	DTS	DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD Master Audio
“BD/DVD”	○	○	○	○	○	○	○	○
“HDMI1” “HDMI2”	○	-	○	-	○	-	-	-
“TV” (DIGITAL IN)	○	-	○	-	○	-	-	-

○: Поддржан формат.

-: Неподдржан формат.

## Забелешка

- HDMI IN 1 и HDMI IN 2 приклучоците не даваат звук во случај кога аудио форматот содржи авторски права како што се Супер аудио CD или DVD-аудио.
- За LPCM двоканалниот формат, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја користите „HDMI1“ или „HDMI2“ функцијата и 48 kHz кога ја користите „TV“ функцијата.

# Спецификации

## Дел на засилувач

POWER OUTPUT (референца)  
Субвуфер: 120 W (на 4 оми, 80 Hz)  
BDV-L800/BDV-L800M:

POWER OUTPUT (определено)  
Преден Л/Преден Д: 85 W + 85 W (на 4 оми,  
1 kHz, 1% THD)

POWER OUTPUT (референца)  
Преден Л/Преден Д: 130 W (по канал на  
4 оми, 1 kHz)

BDV-L600:  
POWER OUTPUT (определено)  
Преден Л/Преден Д: 80 W + 80 W (на 4 оми,  
1 kHz, 1% THD)

POWER OUTPUT (референца)  
Преден Л/Преден Д: 115 W (по канал на  
4 оми, 1 kHz)

Влезови (дигитални)  
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)  
Поддржани формати:  
LPCM 2CH (до 48 kHz),  
Dolby Digital, DTS  
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Поддржани формати:  
LPCM 2CH (до 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

## Видео дел

Излези VIDEO: 1 Vp-r 75 оми

## HDMI Дел

Спојка Тип А (19pin)

## BD/DVD/Супер аудио CD/CD Систем

Систем на формат на сигнал  
NTSC/PAL

## USB Дел

← (USB) порта: Тип А (За поврзување  
USB меморија, читач на  
мемориска картичка,  
дигитален фотоапарат  
и дигитален фотоапарат)

## LAN Дел

LAN(100) терминал 100BASE-TX Терминал

## Дел за безжична LAN

BDV-L800/BDV-L800M  
Согласност со стандарди IEEE 802.11 b/g/n  
Фреквенција и канал 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
[CH1 -13]

## Дел на FM пребарувач

Систем PLL кварцен дигитален  
синтисајзер

Опсег на пребарување 87,5 MHz – 108,0 MHz  
(50 kHz чекор)

Антиена (воздушна) Кабел за FM антиена  
(воздушна)

Терминали за антиена (воздушна) терминали  
75 оми, небалансирано

Непосредна фреквенција 250 kHz/300 kHz/  
350 kHz/400 kHz

## Општо (главен дел, AC адаптер (AC-BD100))

Потреби за струја (AC адаптер)  
Влез: 110 V – 240 V AC,  
50/60 Hz  
Излез: 14 V DC, 3,3 A  
Работна температура:  
40 °C (MAX)

Потрошувачка на струја Вклучено: 30 W  
Подготвено: 0,3 W  
(во Режим на штедење  
на струја)

Димензии (прибл.)  
AC адаптер 122 mm × 37 mm × 64 mm  
(ш/в/д)

Главен дел 480 mm × 46 mm ×  
232 mm (ш/в/д)  
480 mm × 259 mm ×  
103 mm (ш/в/д)  
(со држач)  
480 mm × 105 mm ×  
231 mm (ш/в/д) (во  
хоризонтална положба)

Маса (прибл.)  
AC адаптер 0,3 kg  
Главен дел L800: 3,2 kg  
4,2 kg (со држач)  
L800M: 3,3 kg  
4,3 kg (со држач)  
L600: 3,0 kg  
4,0 kg (со држач)

## Звучници

### Преден звучник (SS-TSL800) за BDV-L800/ BDV-L800M

Систем на звучници систем на звучници со  
2-начина и 2-драјвера

Дел на звучник Tweeter: 25 mm  
свиткан тип  
Цел опсег: 65 mm  
конусен тип

Проценети пречки 4 оми  
Димензии (прибл.) 123 mm × 475 mm ×  
137 mm (ш/в/д)

Маса (прибл.) 1,3 kg

**Преден звучник (SS-TSL600) за BDV-L600**

Систем на звучници	систем на звучници со рефлекс на бас со 2-начина и 2-драјвера
Дел на звучник	Tweeter: 25 mm свиткан тип Цел опсер: 50 mm конусен тип
Проценети пречки	4 оми
Димензии (прибл.)	112 mm × 320 mm × 112 mm (ш/в/д)
Маса (прибл.)	0,9 kg

**Активен субвуфер (SA-WSL600)**

Систем на звучници	Субвуфер
Дел на звучник	160 mm конусен тип
Проценети пречки	4 оми
Димензии (прибл.)	275 mm × 395 mm × 290 mm (ш/в/д)
Маса (прибл.)	9 kg

**Општо (субвуфер)**

Потреби за струја	220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја	Вклучено: 70 W Подготвено: Прибл. 0,6 W Исклучено: 0,3 W

**Безжичен трансивер (EZW-RT50)**

Комуникациски систем	Спецификација на безжичен звук верзија 1.0
Излез	23 mW (EIRP)
Појас на фреквенција	5,725 GHz – 5,875 GHz
Метод на модулација	DSSS
Потреби за струја	DC 3,3 V, 300 mA
Димензии (прибл.)	30 mm × 9 mm × 60 mm (ш/в/д)
Маса (прибл.)	10 g

Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без известување.

- Потрошувачка на струја на подготвеност 0,3 W (главен дел), 0,3 W (субвуфер).
- Преку 85% од ефикасноста на струјата на блокаторот на засилувачот се постигнува со целосниот дигитален засилувач, S-Master.

# Листа за код на јазик

Правописот на јазикот соодветствува со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian;	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroeese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	Not specified

## Родителска контрола/Листа со кодови на областа

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2044	Аргентина	2109	Германија	2362	Мексико	2499	Шведска
2047	Австралија	2200	Грција	2376	Холандија	2086	Швајцарија
2046	Австрија	2219	Хонгконг	2390	Нов Зеланд	2543	Тајван
2057	Белгија	2248	Индија	2379	Норвешка	2528	Тајланд
2070	Бразил	2238	Индонезија	2427	Пакистан	2184	Обединето Кралство
2090	Чиле	2239	Ирска	2424	Филипини		
2092	Кина	2254	Италија	2428	Полска		
2093	Колумбија	2276	Јапонија	2436	Португалија		
2115	Данска	2304	Кореја	2489	Русија		
2165	Финска	2333	Луксембург	2501	Сингапур		
2174	Франција	2363	Малезија	2149	Шпанија		

# Индекс

## Бројки

3D 37

## A–Z

A/V SYNC 46

Audio DRC 67

Audio Return Channel 70

BD аудио MIX поставки 67

BD интернет врска 68

BD родителска контрола 68

BD/DVD Мени 68

BD/DVD-ROM 1080/24p

излез 66

BD-LIVE 37

BONUSVIEW 37

BRAVIA Sync 51

BRAVIA интернет видео 41

CD 81

Control for HDMI (Контрола на HDMI) 51, 70

DLNA 41, 71

Dolby Digital 47

DTS 47

DTS Neo:6 67

DVD 81

DVD пропорција на приказ 66

DVD родителска контрола 68

Easy Setup (Брзо

поставување) 33, 72

FM MODE 49

Gracenote поставки 71

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 66

HDMI темелен приказ на бои 66

OSD 69

RDS 50

SLEEP 53

USB 38

WEP 63

WPA2-PSK (AES) 63

WPA2-PSK (TKIP) 63

WPA-PSK (AES) 63

WPA-PSK (TKIP) 63

## A

Автоматски подготвено 70

Автоматски приказ 70

Автоматски старт на забава 71

Ажурирање 65

Аудио 68

Аудио излез 67

Аудио поставки 67

## B

Безжична врска на звук 69

## G

Главен дел 10

## D

Далечински сензор 70

Далечински управувач 14

Дијагностика на мрежната врска 71

Дискови што се репродуцираат 81

## E

Екран на предна плоча 12

## Z

Забрана за деца 54

Заштитник на екранот 70

Звучен ефект 67

## I

Излезен видео формат 66

Излезна поставка за 3D 65

Интернет видео родителска контрола 69

Интернет поставки 60, 71

Интернет содржина 41

Информации за системот 71

Информација за репродуцирање 38

## K

Канали на репродуцирање на Супер аудио CD 69

Код на областа 81

Код на областа за родителска контрола 68

Контрола за пристап на изведувач 71

## L

Листа за код на јазик 86

Лозинка 68

## M

Мрежни поставки 71

Мрежно ажурирање 65

## N

Непроценето интернет видео 69

## O

Осветлување/Екран 69

## P

Постави лични

информации 72

Поставки за BD/DVD гледање 68

Поставки за музика 69

Поставки за родителска контрола 68

Поставки за серверот за поврзување 71

Поставки на екранот 65

Поставки на

звучниците 52, 67

Ниво 53

Растојание 52

Поставки на изведувач 71

Превод 68

Презентација 45

Претходно поставен режим 65

## P

Регистрација на медиумски далечински уред 71

Регистрирани медиумски далечински уреди 71

Режим за брз почеток 70

Режим на видеоконверзија 66

Режим на пауза 66

Ресетирај на фабрички стандардни поставки 72

Ресетирање 72

## **С**

Сараунд поставка 67

Сложен преносен звук 48

Слој на репродуцирање на BD  
хибриден диск 68

Слој на репродуцирање на  
Супер аудио CD 69

Субвуфер 13

## **Т**

ТВ поставка за 3D во  
големина на екранот 65

ТВ тип 65

Тест тон 53

## **У**

Упатство за поставка на  
далечинскиот управувач 65

## **Ф**

Формат на екранот 65





Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. За да дознаете детали за достапните ажурирања, посетете ја следната URL адреса.

За потрошувачите во Европа:  
<http://support.sony-europe.com>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/support>



<http://www.sony.net/>

